

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 37

Год. LX

Понеделник, 14 јуни 2004

Цена на овој број е 300 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
618. Закон за изменување и дополнување на Законот за телекомуникациите.....	1	621. Закон за прекурзори.....	17
619. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.....	10	622. Закон за дополнување на Законот против ограничувањата на конкуренцијата.....	23
620. Закон за основање на Агенција за странски инвестиции на Република Македонија.....	14	623. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	24
		Огласен дел.....	1-72

618.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за телекомуникациите,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јуни 2004 година.

Бр. 07-2459/1
8 јуни 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

Член 1

Во Законот за телекомуникациите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 33/96, 17/98, 28/2000 и 4/2002), членот 2 се менува и гласи:

"Член 2

Одделни изрази во овој закон го имаат следново значење:

- Телекомуникации се пренос, предавање или прием на телекомуникациски сигнали во форма на текст, говор, слика, податоци или звук преку телекомуникациски мрежи и средства;

- Јавни телекомуникации се телекомуникации кои се вршат за јавноста и се остваруваат преку телекомуникациски мрежи и средства;

- Телекомуникациска мрежа е преносен систем со или без комуникациски центри и друга опрема, за остварување на телекомуникации меѓу одредени крајни точки преку жичен, оптички, радио или друг медиум;

- Јавна телекомуникациска мрежа е телекомуникациска мрежа која овозможува вршење на јавни телекомуникациски услуги;

- Фиксна јавна телекомуникациска мрежа е телекомуникациска мрежа која се користи целосно или делумно за обезбедување на јавни телекомуникациски услуги меѓу неподвижни точки за приклучување на мрежата (и до 31 декември 2004 година ја вклучува телекомуникациската мрежа меѓу мобилните комуникациски центри на мобилната јавна телекомуникациска мрежа и меѓу мобилните комуникациски центри на мобилната јавна телекомуникациска мрежа и точката на фиксна јавна телекомуникациска мрежа), вклучувајќи ја и опремата за комутација и пренос и друга инфраструктура наменета за меѓусебно приклучување со јавните телекомуникациски мрежи во и надвор од границите на Република Македонија;

- Мобилна јавна телекомуникациска мрежа е телекомуникациска мрежа која се користи целосно или делумно за обезбедување мобилни телекомуникациски услуги, меѓу мобилни станици и фиксни станици и меѓу мобилни станици и други мобилни станици (но до 31 декември 2004 година не ги вклучува изнајмените линии и останатите капацитети за пренос употребени за поврзување на мобилните комуникациски центри еден со друг или со фиксната јавна телекомуникациска мрежа), и која применува броеви или кодови за идентификација на мобилните терминали кои се користат при обезбедување на таквата услуга;

- Јавна мрежа за пренос на податоци е јавна телекомуникациска мрежа која овозможува пренос на податоци, со комутација на пакети или комутација на кола, меѓу два или повеќе компјутери, меѓу два или повеќе терминали за податоци, или меѓу компјутери и терминали за податоци;

- Кабелска радио телевизиска мрежа е јавна телекомуникациска мрежа за дистрибуција на радио и телевизиска програма и други телекомуникациски сигнали;

- Телекомуникациска мрежа за сопствени потреби е телекомуникациска мрежа наменета и користена исклучиво за сопствени потреби од телекомуникации на одделни органи на државната управа, трговски друштва и други правни лица и не опфаќа вршење на јавни телекомуникациски услуги;

- Телекомуникациски средства се постројки, уреди, апарати или друга опрема кои се користат во телекомуникациските мрежи;

- Мрежна приклучна точка е точка на која се остварува физичко и логичко поврзување на терминална опрема на јавна телекомуникациска мрежа и е нејзин составен дел;

- Терминална опрема е телекомуникациска опрема која директно или индиректно е поврзана на мрежната приклучна точка на јавната телекомуникациска мрежа и служи за остварување на телекомуникациите;

- Меѓусебно поврзување на телекомуникациски мрежи (интерконекција) е физичко и логичко поврзување на јавни телекомуникациски мрежи за да им се овозможи на корисниците на јавните телекомуникациски услуги од еден јавен телекомуникациски оператор да се приклучуваат или комуницираат со корисниците на јавните телекомуникациски услуги на друг јавен телекомуникациски оператор;

- Иматиел на телекомуникациски мрежи и средства се правни и физички лица кои се носители на правото на располагање и управување со тие мрежи и средства;

- Јавен телекомуникациски оператор е правно лице кое има право да гради, поседува и работи со јавна телекомуникациска мрежа и да дава јавни телекомуникациски услуги;

- Постоен фиксен јавен телекомуникациски оператор е АД "Македонски телекомуникации" и неговите натамошни правни следбеници (во натамошниот текст: постоен ФЈТО);

- Телекомуникациски услуги се услуги кои се вршат преку телекомуникациските мрежи и средства;

- Јавна телекомуникациска услуга е телекомуникациска услуга што ја вршат јавни телекомуникациски оператори и даватели на јавни телекомуникациски услуги за јавноста;

- Давател на јавна телекомуникациска услуга е домашно или странско правно лице кое врши јавни телекомуникациски услуги преку јавните телекомуникациски мрежи;

- Корисник на јавни телекомуникациски услуги е правно или физичко лице кое ги користи услугите на јавните телекомуникациски оператори или на давалите на јавни телекомуникациски услуги;

- Говорна телефонска услуга е комутиран пренос на говор меѓу терминална опрема приклучена на мрежа која поврзува точки кои овозможуваат пренос на говорни пораки меѓу корисници на телекомуникациските услуги и вклучува локални, меѓумесни и меѓународни услуги;

- Фиксна говорна телефонска услуга е локална, меѓумесна и меѓународна говорна телефонска услуга која им се обезбедува на корисниците на јавните телекомуникациски услуги преку фиксната јавна телекомуникациска мрежа;

- Мобилна јавна телекомуникациска услуга е телекомуникациска услуга која се обезбедува преку мобилна јавна телекомуникациска мрежа. Мобилна телекомуникациска услуга вклучува, но не е ограничена на ГСМ 900, ДЦС 1800 и други технологии;

- Услуга на јавна говорница е говорна телефонска услуга која се обезбедува преку јавна телефонска говорница или друго телефонско средство достапно на јавноста кои ги контролира јавниот телекомуникациски оператор или давател на јавна телекомуникациска услуга и се користат со ковани пари, кредитни или однапред платени картички за повик или обратно, или на сметка на трета страна;

- Јавна услуга за пренос на податоци е јавна телекомуникациска услуга која се обезбедува за корисниците преку јавна мрежа за пренос на податоци. Јавната услуга за пренос на податоци не вклучува говорна телефонија (во реално или друго време) телеграфска, телекс или услуга на изнајмени линии;

- Изнајмена линија претставува транспарентен канал меѓу мрежни приклучни точки од физички капацитети на јавната телекомуникациска мрежа без можност за комутација контролирана од страна на корисникот;

- Услуга на изнајмена линија е телекомуникациска услуга која корисниците ја добиваат од јавен телекомуникациски оператор со надоместок;

- Универзална услуга е пакет на телекомуникациски услуги со определен квалитет кои треба да им се достапни на сите корисници на јавните телекомуникациски услуги во Република Македонија, без оглед на нивната географска локација, по разумни и недискриминаторни цени;

- Телеграфска услуга е телекомуникациска услуга каде што пренесената информација, било во пишана или печатена форма или во неподвижна слика е наменета за прием во првобитната форма, која може да се архивира и користи;

- Телекс услуга е телекомуникациска услуга која овозможува интерактивно доставување на текст пораки меѓу претплатници со телепринтер преку јавна телекомуникациска мрежа со помош на кодирани знаци;

- Пејџинг услуга е услуга која опфаќа пренос на кодирани и/или некодирани пораки во еден и/или два правци преку радио, и/или друг уред до корисниците со подвижни и/или фиксни радио терминали и други уреди;

- Услуги на повратен повик (call back services) се телекомуникациски услуги при коишто на барање на корисник од Република Македонија на каков било начин се остварува повратен повик од странство на телекомуникацискиот број на корисникот во Република Македонија;

- Услугите за евиденција на телефонски претплатници се информативни услуги кои се однесуваат на корисници на јавни телекомуникациски услуги и кои се обезбедуваат по барање на секое лице преку јавната телекомуникациска мрежа;

- Кабелска радио и телевизиска услуга е дистрибуција на радио и телевизиски програми и други телекомуникациски сигнали преку кабелска радио телевизиска мрежа. Оваа услуга не го вклучува обезбедувањето на говорни телефонски услуги;

- Радиокомуникации се телекомуникации остварени со помош на радиобранови;

- Радиодифузија е емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми или други телекомуникациски сигнали, наменети за општ јавен прием во слободен простор или по кабелска радио телевизиска мрежа;

- Радиофреквенција е основен физички параметар на радиобрановите кои се простираат слободно во просторот;

- Радиофреквенциски опсег е дел од радиофреквенцискиот спектар што се наоѓа меѓу две определени гранични радиофреквенции;

- Радиостаница е еден или повеќе предаватели или приемници или комбинација на еден или повеќе предаватели или приемници, со една или повеќе антени и со други уреди на едно место што се потребни за вршење на радиодифузна или друга радиокомуникациска служба, освен приемниците наменети за непосреден прием на радиодифузни сигнали;

- Радиокоридор е дел од слободниот простор во кој се простираат радиобрановите на оптичка видливост меѓу предавателните и приемните средства;

- Аматерска радиостаница е радиостаница која работи во радиофреквенциски опсези наменети за радиоаматерска служба;

- СВ радиостаница е радиостаница која работи во радиофреквентен опсег наменет за граѓани;

- Радиодифузна мрежа е јавна телекомуникациска мрежа која овозможува пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми и други информациски содржини за општ прием;

- Основна радиодифузна мрежа е радиодифузната мрежа наменета првенствено за емитување на радио и телевизиски програми на јавниот радиодифузен сервис на целата територија на Република Македонија;

- Јавна сателитска услуга е телекомуникациската услуга достапна до јавноста, остварена делумно или целосно преку земски сателитски станици до сателитски сегмент и /или од сателитски сегмент до земски сателитски станици или терминали и

- ВСАТ услуги се еднонасочни и/или двонасочни телекомуникациски услуги кои се обезбедуваат преку електромагнетни бранови и мали земски сателитски антени."

Член 2

Во членовите 3, 15, 16, 17, 18, 22а, 23, 24, 33, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 80, 82, 83, 87 и 89 зборовите: "Дирекцијата за телекомуникации" се заменуваат со зборовите: "Управата за телекомуникации", а зборот "Дирекцијата" се заменува со зборот "Управата".

Член 3

Во членовите 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 60 зборовите: "Министерството за сообраќај и врски" се заменуваат со зборовите: "Министерството за транспорт и врски".

Член 4

Во членовите 5, 22-а став 3, 90-б, 90-в и 90-ѓ кратенката "ЈТО" и во членовите 21, 22-а ставови 1, 2, 3 и 4, 90-а, 90-г и 90-д зборовите: "јавен телекомуникациски оператор" се заменуваат со кратенката "ФЈТО".

Член 5

Во членот 6 зборот "радиодифузната" се заменува со зборовите: "основната радиодифузна".

Член 6

Во членот 7 по ставот 2 се додаваат пет нови става 3, 4, 5, 6 и 7, кои гласат:

"Јавниот телекомуникациски оператор како сопственик на јавна телекомуникациска мрежа е должен преку својата мрежа, каде што е технички изводливо, врз основа на однапред дефинирани услови, на барање на корисник на јавна телекомуникациска услуга да овозможи користење на изнајмени линии со надоместок.

Давателот на јавна телекомуникациска услуга е должен, во рамките на услугите што ги дава, на писмено барање на корисникот на јавна телекомуникациска услуга да овозможи ограничување на достапноста на услугата без надоместок. За повторно воспоставување на ограничената услуга, по истекот на периодот од шест месеци, не се плаќа надоместок.

Јавниот телекомуникациски оператор е должен без надоместок да обезбеди пристап до телефонските броеви за итен повик од кој било телефонски терминал и јавна телефонска говорница согласно со Планот за нумерација на телекомуникациските мрежи и услуги на Република Македонија.

На писмен приговор на корисникот на јавна телекомуникациска услуга, давателот на јавна телекомуникациска услуга е должен да му овозможи на корисникот детален преглед за извршената услуга за периодот опфатен со испорачаната сметка без надоместок.

Секој неовластен пристап во јавна телекомуникациска мрежа и терминалната опрема кај корисниците е забранет".

Ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 8, 9, 10, 11 и 12.

Член 7

Во членовите 17, 21, 22а, 23, 24, 33, 37, 38, 41, 46, 53, 58, 59, 73, 81, 83 и 86 зборовите: "Министерот за сообраќај и врски" се заменуваат со зборовите: "Министерот за транспорт и врски".

Член 8

Насловот на поглавјето III: "ЈАВНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" се менува и гласи: "НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ".

Член 9

Во членот 17 став 1 алинеите 4 и 5 се бришат. Алинејата 7 станува алинеја 4.

Во алинејата 8 која станува алинеја 5, по зборот "радиофреквенциите" се додаваат зборовите: "во координација со Управата".

Во ставот 2 по алинеја 2 се додаваат четири нови алинеи 3, 4, 5 и 6, кои гласат:

- " - го донесува Планот за намена на радиофреквенциските опсези, на предлог на Управата;
- го донесува Планот за распределба на радиофреквенциите, на предлог на Управата;
- го донесува Планот за нумерација на телекомуникациските мрежи и услуги на Република Македонија, на предлог на Управата;
- утврдува Општи услови за меѓусебно поврзување на јавни телекомуникациски мрежи".

Во алинеја 3 која станува алинеја 7 зборот "одобрува" се заменува со зборот "донесува".

Алинеите 5 и 6 стануваат алинеи 8 и 9.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"На делот од Планот за распределба на радиофреквенциите кој се однесува на радиодифузијата, мислење дава Советот за радиодифузија".

Член 10

Во членот 18 во ставот 3 зборовите: "ќе биде именуван" се заменуваат со зборовите: "се именува".

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

"За својата работа Управата доставува до министерот за транспорт и врски годишен извештај".

Ставовите 6, 7 и 8 стануваат ставови 7, 8 и 9.

Во ставот 9 кој станува став 10 алинеја 13 се брише.

Во алинеја 17 по зборот "кои" се брише сврзникот "и".

Алинејата 19 се менува и гласи:

"- посредува во случај кога јавните телекомуникациски оператори не можат да се договорат за меѓусебно поврзување на телекомуникациските мрежи; "

Во алинејата 21 зборот "подготвува" се заменува со зборот "изработува".

Алинејата 23 се менува и гласи:

"- управува со радиофреквентниот спектар, доделува радиофреквенции на користење според Планот за намена на радиофреквенциските опсези и Планот за распределба на радиофреквенциите, испитува и врши контрола на работата на радиостаниците".

Алинејата 26 се менува и гласи:

"- спроведува постапка за утврдување на усогласеноста на работењето на јавните телекомуникациски оператори и даватели на јавни телекомуникациски услуги со договорите за концесија".

Ставот 10 се брише.

Член 11

По членот 18 се додава ново поглавје IIIа кое гласи: **ОБВРСКИ НА ЈАВНИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ ОПЕРАТОРИ И ДАВАТЕЛИ НА ЈАВНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ**."

Член 12

Во членот 20 став 3 втората реченица се брише, а третата реченица се менува и гласи:

"Потпишаните договори се доставуваат на регистрација кај Управата која ги регистрира откако ќе оцени дека се во согласност со овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон, концесиските договори и општите услови за меѓусебно поврзување."

Член 13

Во членот 21 став 1 алинејата 4 се брише.

Ставот 4 се менува и гласи: " За време на периодот во кој постојниот ФЛТО има ексклузивно право да обезбедува фиксни говорни телефонски услуги, Управата утврдува правила за надоместок за плаќање на постојниот ФЛТО за обезбедување на универзалните услуги, од страна на давателите на јавни мобилни телекомуникациски услуги и други даватели на јавни телекомуникациски услуги. "

Член 14

Во членот 22-а став 1 зборовите: "и ТВ" се заменуваат со зборот: "телевизиски".

Во ставот 4 зборот "2005" се заменува со зборот "2004".

Член 15

По членот 28 се додава ново поглавје IVа кое гласи: **"КАБЕЛСКА РАДИО- ТЕЛЕВИЗИСКА МРЕЖА"** и се додаваат два нови члена 28а и 28б, кои гласат:

"Член 28а

Дистрибуција на радио и телевизиска програма и други телекомуникациски сигнали по кабелска радио - телевизиска мрежа, врши јавен телекомуникациски оператор по добивање на концесија за кабелска радио - телевизиска услуга и склучување на концесиски договор.

Предлог за доделување на концесија за кабелска радио - телевизиска услуга дава Советот за радиодифузија.

Јавниот телекомуникациски оператор ќе отпочне со давање на услуги од ставот 1 на овој член по добиено одобрение за употреба на кабелската радио - телевизиска мрежа од органот надлежен за работите за изградба на објекти.

Бројот на концесионери на определено подрачје не е ограничен.

Член 28б

Приклучување на корисници на кабелска радио - телевизиска мрежа се врши со надоместок на начин и под услови утврдени со договор склучен меѓу корисникот и давателот на услугата".

Член 16

Во членот 34 ставовите 3 и 4 се бришат.

Член 17

Во членот 38 став 8 по зборот "Македонија" се става точка, а другиот текст до крајот на ставот се брише.

Член 18

Во членот 40 по точка 3) се додава нова точка 4), која гласи:

"4) други радиостаници, како терминална опрема за кои според меѓународните правила и прописи што ги прифатила Република Македонија не се издава дозвола за радиостаница".

Член 19

Во членот 42 ставот 2 се менува и гласи:

"Странски граѓани во Република Македонија можат да користат радиофреквенции и определени видови радиостаници со издадена дозвола од нивната земја преведена на еден од јазиците на кои се издаваат документите од ЦЕПТ, врз основа на одобрение на Управата, издадено врз начелата на реципроцитет и препораките на ЦЕПТ, во согласност со овој закон".

Член 20

Во членот 43 ставот 3 се брише.

Член 21

Во членот 46 ставовите 2 и 3 се бришат.

Член 22

Во членот 48 став 2 зборовите: "уште за пет години, на начин и постапка утврдена со овој закон" се бришат.

Член 23

Во членот 50 став 1 по точката 8 се додаваат две нови точки 9) и 10), кои гласат:

"9) со ненавремено плаќање на надоместокот за користење на радиофреквенции и
10) со одземање на концесијата."

Член 24

Во членот 59 став 1 се менува и гласи:

"Со Планот за нумерација на телекомуникациските мрежи и услуги на Република Македонија се обезбедува управување и доделување на броевите врз недискриминаторска основа".

Во ставот 2 алинеја 1 пред зборот "броеви" се додаваат зборовите: "стандардизирани специјални", а зборовите: "со приоритети" се бришат.

Член 25

По членот 70 се додава ново поглавје VIIIа кое гласи: "НАДОМЕСТОЦИ" и пет нови членови 70а, 70б, 70в, 70г и 70д, кои гласат:

"Член 70а

За правото на користење на радиофреквенциите, односно радиофреквенциски опсег се плаќа годишен надоместок.

Од плаќање на надоместок од ставот 1 на овој член ослободени се државните органи и радиоаматерите.

Надоместокот за фреквенција на радиодифузните организации е составен дел на надоместокот за вршење на радиодифузна дејност кој се плаќа согласно со прописите за вршење на радиодифузна дејност.

Висината на надоместокот од ставот 1 на овој член се утврдува врз основа на следниве критериуми: видот и намената на радиостаницата, радиофреквенцискиот опсег, ширината на доделените радиоканали, ефективната височина на антената, големината на сервисната зона и заедничкото користење на иста фреквенција.

Висината на надоместокот од ставот 1 на овој член се изразува во бодови.

Вредноста на бодот за утврдување на висината на надоместокот за користење на радиофреквенции, односно радиофреквенцен опсег во радиодифузна служба изнесува 3 ЕВРА, во денарска противвредност пресметана по средниот курс на Народната банка на Република Македонија.

Вредноста на бодот за висината на надоместокот за користење на радиофреквенции односно радиофреквенцен опсег во други радиокомуникациски служби изнесува 5 ЕВРА, во денарска противвредност пресметана по средниот курс на Народната банка на Република Македонија.

Надоместокот се плаќа за цела тековна година, почнувајќи од денот на издавањето на дозволата за работа на радиостаницата на сметка на Управата за телекомуникации.

Ако имателот на дозволата за радиостаницата пред истекот на времето за кое е платен надоместокот престане да ја користи радиостаницата, надоместокот не се враќа.

Член 70б

Надоместокот за користење на доделените броеви и серии на броеви за јавните телекомуникациски мрежи и јавните телекомуникациски услуги се плаќа годишно, почнувајќи од денот на доделбата, на сметка на Управата за телекомуникации.

Висината на надоместокот од ставот 1 на овој член се изразува во бодови.

Висината на надоместокот се утврдува врз основа на следниве критериуми: намената на серијата на броеви и должината на доделените броеви.

Вредноста на бодот изнесува 1,5 ЕВРА, во денарска противвредност пресметана по средниот курс на Народната банка на Република Македонија.

Член 70в

Надоместокот за надзор за кабелска радио - телевизиска мрежа се плаќа месечно на сметка на Управата за телекомуникации 60% и на сметка на Советот за радиодифузија 40%.

Висината на надоместокот од ставот 1 на овој член се изразува во бодови.

Висината на надоместокот се утврдува врз основа на критериумот за бројот на крајни кориснички приклучоци, утврден со динамиката во договорот за концесија.

Вредноста на бодот изнесува 1 ЕВРО, во денарска противвредност пресметана по средниот курс на Народната банка на Република Македонија.

Член 70г

Надоместокот за вршење на технички преглед на радиостаница се плаќа на сметка на Управата за телекомуникации при вршење на техничкиот преглед.

Висината на надоместокот од ставот 1 на овој член се изразува во бодови.

Висината на надоместокот се утврдува врз основа на следниве критериуми: видот и намената на радиостаницата, радиофреквенцискиот опсег, моќноста на радиостаницата и ангажираните технички средства за вршење на техничкиот преглед.

Од плаќање на надоместок од ставот 1 на овој член се ослободени државни органи и радиоаматери.

Вредноста на бодот изнесува 1 ЕВРО во денарска противвредност, пресметана по средниот курс на Народната банка на Република Македонија.

Член 70д

Бројот на бодовите по одделни критериуми за пресметка на надоместоците од членовите 70а, 70б, 70в, и 70г на овој закон ги утврдува Владата на Република Македонија".

Член 26

Во членот 72 ставовите 2 и 3 се бришат.

Член 27

Во членот 82 се додава нов став 2, кој гласи:

"Надзор на програмските содржини кои се пренесуваат преку кабелска радио- телевизиска мрежа врши Советот за радиодифузија".

Член 28

Во членот 83 став 1 се менува и гласи:

"Во вршењето на надзорот од членот 82 на овој закон, инспекторот за телекомуникации му предлага на директорот на Управата да:".

Во ставот 1 точките 11) и 12) се бришат.

Точката 13) станува точка 11).

Член 29

Во членот 88 годината "2005" се заменува со годината "2004".

Член 30

Во членот 89 став 1 се додаваат три нови точки 1), 2) и 3), кои гласат:

"1) на писмено барање на корисникот не овозможи ограничување на достапноста на услугата без надоместок (член 7 став 4);

2) не обезбеди без надоместок пристап до телефонските броеви за итен повик од било кој телефонски терминал и јавна телефонска говорница (член 7 став 5) и

3) на писмен приговор на корисникот не овозможи детален преглед за извршената услуга за бараниот период без надоместок (член 7 став 6)".

Точката 14) се брише.

Точките: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18), 19) и 20) стануваат точки: 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) и 22).

Член 31

Во членот 90 ставот 1 се менува и гласи:

"Со парична казна од 5.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице кое врши дејност, ако:

1) со својата телекомуникациска мрежа или средства го спречува функционирањето на други телекомуникациски мрежи или средства (член 8);

2) пренесува или предава пораки со кои се повикува на насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија, се поттикнува или се повикува на воена агресија или се разговора национална, расна или верска омраза или нетрпеливост (член 9);

3) не обезбеди неповредливост на тајноста на пораките, а особено неповредливост на тајноста на пораките што се пренесуваат во услови на вонредна состојба или содржината на пораките ја соопштува на неовластени лица (член 10);

4) не даваат првенство на преносот на пораки што се однесуваат на безбедноста и одбраната на земјата и на човечките животи, како и на загрозеноста на имотот од поголем обем (член 11);

5) не доставуваат определени технички и други податоци за својот систем на телекомуникации што се од значење за безбедноста и одбраната на земјата и истите не ги доставуваат на надлежните органи (член 13);

6) во случај на прекин на јавните телекомуникациски мрежи и средства не ја извести Управата за телекомуникации, веднаш или во роковите утврдени со членот 15;

7) увезе радиостаница во Република Македонија за која не е однапред прибавена пропишана дозвола или одобрение (член 38);

8) користи радиостаница со привремена дозвола за радиостаница по истекот на рокот за издавање, утврден во членот 39;

9) дозволата за набавка и поставување, дозволата за работа или привремената дозвола за радиостаница ја пренесе или отстапи на друго правно, или физичко лице без претходно одобрение од Управата (член 43 став 4);

10) пушти во работа радиостаница без извршен технички преглед и користи радиостаница без дозвола за работа на радиостаницата (член 45);

11) при работата на радиостаницата не се придржува кон пропишаните услови или ако не обезбеди со работата на неговата радиостаница да не се прават штетни пречки во работата и користењето на други радиостаници, односно на други телекомуникациски мрежи и средства (член 51);

12) на барање на органот на управата надлежен за телекомуникации не ја приспособи работата на радиостаницата по настанатите промени утврдени во членот 52;

13) радиостаницата во текот на работата не се идентификува (член 53 став 1);

14) во заштитната зона на радиостаниците, во воздушниот простор од една до друга радиостаница, гради други радиостаници или објекти и постројки кои со својата локација, конструкција и функционирање можат да го спречат простирањето на радиобрановите или да причинуваат пречки на радиокомуникациите (член 73);

15) во непосредна близина на надземни или подземни телекомуникациски мрежи и средства, како и на правците на радиокоридорите сади садници кои би можеле да ја оштетат или спречат работата на тие мрежи и средства (член 74 став 1);

16) не обезбеди заштита на телекомуникациските мрежи и средства согласно со техничките услови за изградба на тие мрежи и средства при изградба или реконструкција на инвестиционен објект (член 75 став 1);

17) на инспекторот за телекомуникации не му обезбеди непречено влегување во просториите каде што е сместена телекомуникациската опрема и техничките средства и не му ги даде потребните известувања и документација и на барање на инспекторот не му ги достави потребните податоци и материјали (член 84) и

18) не постапи по задолженијата од решението на инспекторот за телекомуникации (член 87)."

Член 32

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, постојните концесионери за кабелска радио-телевизиска мрежа продолжуваат да ја вршат дејноста на подрачјето

за кое ја добиле концесијата согласно со концесиониот договор, со тоа што можат со склучување на анекс на концесиониот договор и исполнување на други услови предвидени со закон да ја прошират својата дејност и на други подрачја.

Член 33

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите на членот 65 став 1 и членот 69 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97).

Член 34

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TELEKOMUNIKIMET

Neni 1

Në Ligjin për telekomunikimet ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 33/96, 17/98, 28/2000 dhe 4/2002) neni 2 ndryshon si vijon:

"Neni 2

Nocione të caktuara në këtë ligj e kanë domethënie si vijon:

- Telekomunikimet janë transfer, emitim ose pranim i sinjaleve të telekomunikimit në formë teksti, fjalimi, fotografie, të dhënave ose zërit, nëpërmjet rrjetit dhe mjeteve të telekomunikimit;

- Telekomunikime publike janë telekomunikime të cilat kryhen për opinionin dhe realizohen nëpërmjet rrjetit dhe mjeteve të telekomunikimit;

- Rrjeti i telekomunikimit është sistemi i bartjes, me qendra ose pa qendra komutative dhe pajisje tjera, për realizimin e telekomunikimeve, ndërmjet pikave të caktuara të skajshme, nëpërmjet medias kablovike, optike, të radios ose tjetër;

- Rrjeti publik telekomunikues është rrjet telekomunikues që mundëson kryerjen e shërbimeve publike të telekomunikimit;

- Rrjeti telekomunikues fiks publik është rrjet i telekomunikimit, i cili shfrytëzohet tërësisht ose pjesërisht, për sigurimin e shërbimeve publike të telekomunikimit ndërmjet pikave të palëvizshme për kyçjen e rrjetit (dhe deri më 31 dhjetor të vitit 2004 kyç rrjetin telekomunikues ndërmjet qendrave mobile komutative të rrjetit mobil të telekomunikimit publik dhe ndërmjet qendrave komutative mobile të rrjetit mobil të telekomunikimit publik dhe pikës së rrjetit të telekomunikimit të fiksuar publik) duke përfshirë edhe pajisjen për komutacion dhe bartje dhe infrastrukturën tjetër të dedikuar për kyçjen e ndërsjellë me rrjetet e komunikimit publik në kufijtë dhe jashtë kufijëve të Republikës së Maqedonisë;

- Rrjeti mobil i telekomunikimit publik është rrjet telekomunikues i cili shfrytëzohet tërësisht ose pjesërisht për sigurimin e shërbimeve mobile telekomunikuese, ndërmjet stacioneve mobile dhe stacioneve fikse dhe ndërmjet stacioneve mobile dhe stacioneve të tjera mobile (por deri më 31 dhjetor të vitit 2004 nuk i kyç lidhjet e huazuara dhe kapacitetet e tjera për bartje, të shfrytëzuara për lidhjen e qendrave komutative mobile njërin me tjetrin ose me rrjetin telekomunikues të fiksuar publik), dhe i cili aplikon numra dhe kode për identifikimin e terminaleve mobile, të cilët shfrytëzohen gjatë sigurimit të shërbimit të këtille;

- Rrjeti publik për tansferin e të dhënave është rrjet telekomunikues publik, i cili mundëson bartjen e të dhënave, me komutacionin e pakove ose komutacionin e qarqeve, ndërmjet dy ose më tepër kompjuterëve, ndërmjet dy ose më tepër terminaleve për të dhënat ose ndërmjet kompjuterëve ose terminaleve për të dhëna;

- Rrjeti radioteleviziv kabllovik është rrjet telekomunikues publik për distribuimin e programit radioteleviziv dhe sinjaleve të tjera të telekomunikimit;

- Rrjeti telekomunikues për nevoja personale është rrjet telekomunikues i dedikuar dhe shfrytëzuar vetëm për nevojat personale nga telekomunikimet e organeve të veçanta të administratës shtetërore, shoqatave tregtare dhe personave tjetër juridik dhe nuk përfshin kryerjen e shërbimeve të telekomunikimit publik;

- Mjetet e telekomunikimit janë stabilimentet, pajisjet, aparatet ose pajisje tjetër që shfrytëzohen në rrjetin telekomunikues;

- Pika kyçëse e rrjetit është pika në të cilën realizohet lidhja fizike dhe logjike e pajisjes së terminalit në rrjetin telekomunikues publik dhe është pjesë përbërëse e saj;

- Pajisja e terminalit është pajisja telekomunikuese e cila drejtpërdrejt ose tërthorazi është e lidhur në pikën kyçëse të rrjetit të telekomunikimit publik dhe shërben për realizimin e telekomunikimeve

- Lidhja e ndërsjellë e rrjeteve telekomunikues (interkoneksioni) është lidhja fizike dhe logjike e rrjeteve të telekomunikimit publik t'u mundësohet shfrytëzuesve të shërbimeve të telekomunikimit publik që nga një operator komunikues publik të kyçen ose të komunikojnë me shfrytëzuesit e shërbimeve të telekomunikimit publik të operatorit tjetër të telekomunikimit publik;

- Poseduesit e rrjeteve dhe mjeteve të telekomunikimit janë personat fizik dhe juridik, të cilët janë bartës të së drejtës për disponim dhe administrim me ato mjete dhe rrjete;

- Operatori telekomunikues publik është person juridik, i cili ka të drejtë të ndërtojë, posedojë dhe punojë me rrjetin telekomunikues publik dhe të ofrojë shërbime telekomunikuese publike;

- Operatori fiks telekomunikues publik i përhershëm është SHA "Telekomunikimet maqedonase" dhe trashëguesit e mëtejme juridik të saj (në tekstin e mëtejme: OFPP i përhershëm);

- Shërbimet e telekomunikimit janë shërbime të cilat kryhen nëpërmjet mjeteve dhe rrjeteve të telekomunikimit;

- Shërbimi telekomunikues publik është shërbim telekomunikues të cilin e kryejnë operatorët telekomunikues publik dhe ofruesit e shërbimeve telekomunikuese për opinionin;

- Ofruesi i shërbimit të telekomunikimit publik është personi juridik i vendit ose i huaj, i cili kryen shërbime telekomunikuese publike nëpërmjet rrjeteve telekomunikuese publike;

- Shfrytëzuesi i shërbimeve telekomunikuese publike është personi fizik ose juridik i cili i shfrytëzon shërbimet e operatorëve telekomunikues publik ose të ofruesve të shërbimeve telekomunikuese publike;

- Shërbimi për biseda telefonike është bartje komutative e të folurit ndërmjet pajisjes së terminaleve të kyçur në rrjet, i cili i lidh pikat të cilat mundësojnë bartjen e porosive folëse ndërmjet shfrytëzuesve të shërbimeve telekomunikuese dhe përfshin shërbime lokale, ndërurbane dhe ndërkombëtare;

- Shërbimi fiks telefonik folës është shërbim lokal, ndërurban dhe ndërkombëtar folës telefonik që u ofrohet shfrytëzuesve të shërbimeve telekomunikuese publike, nëpërmjet rrjetit fiks të telekomunikimit publik;

- Shërbim mobil i telekomunikimit publik është shërbimi telekomunikues që ofrohet nëpërmjet rrjetit mobil të telekomunikimit publik; Shërbimi telekomunikues publik inkadron, por nuk kufizohet me GSM 900, DCS 1800 dhe teknologji të tjera;

- Shërbim me kabina telefonike publike është shërbimi i bisedave telefonike që ofrohet nëpërmjet kabinës telefonike publike ose mjeti tjetër telefonik në disponim për opinionin, të cilin e kontrollon operatori telekomunikues publik ose ofruesi i shërbimit telekomunikues publik me para metalike, kartela kredie ose të paguara paraprakisht për thirrje ose anasjelltas, ose në llogari të palës së tretë;

- Shërbim publik për transferin e të dhënave është shërbimi telekomunikues publik që sigurohet për shfrytëzuesit nëpërmjet rrjetit publik për bartjen e të dhënave; Shërbimi publik për bartjen e të dhënave nuk inkadron folëse (në kohën reale ose tjetër), shërbimin telegrafik, teleksin ose shërbim tjetër të lidhjeve të huazuara;

- Lidhje e huazuar paraqet kanal transparent ndërmjet pikave kyçëse të rrjetit nga kapacitetet fizike të rrjetit telekomunikues publik, pa mundësi për komutacion të kontrolluar nga ana e shfrytëzuesit;

- Shërbim i vijës së huazuar është shërbimi telekomunikues që e marrin shfrytëzuesit nga operatori publik telekomunikues me kompensim;

- Shërbim universal është pakoja e shërbimeve të telekomunikimit me cilësi të caktuar, të cilat duhet të jenë në disponim për të gjithë shfrytëzuesit e shërbimeve telekomunikuese publike në Republikën e Maqedonisë, pa dallim të lokalitetit të tyre gjeografik, me çmime të arsyeshme dhe jodiskriminuese;

- Shërbim telegrafik është shërbimi telekomunikues ku informata e bartur, në formë të shkruar ose të botuar ose në fotografi të palëvizshme është e dedikuar për praninë në formën fillestare, e cila mund të shfrytëzohet dhe arkivohet;

- Shërbimi teleks është shërbim telekomunikues që mundëson dërgimin interaktive të porosive tekstuale ndërmjet parapaguesve me teleprinter nëpërmjet rrjetit publik telekomunikues me ndihmë e shenjave të koduara;

- Shërbimi pejxhing është shërbimi që përfshin bartjen e porosive të koduara ose të pakoduara në një dhe/ose dy drejtime nëpërmjet radio dhe/ose aparati tjetër të shfrytëzuesit me radioterminalë të lëvizshme dhe/ose fikse, dhe aparate tjera;

- Shërbime të thirrjes kthyes (call back services) janë shërbime telekomunikuese, më ç'rast me kërkesë të shfrytëzuesit nga Republika e Maqedonisë, në çdo mënyrë realizohet thirrja kthyes nga jashtë në numrin telekomunikues të shfrytëzuesit në Republikën e Maqedonisë;

- Shërbime për evidentimin e parapaguesve telefonikë janë shërbime të informimit për shfrytëzuesit e shërbimeve të telekomunikimit publik që ofrohen me kërkesë të çdo personi nëpërmjet rrjetit të telekomunikimit publik;

- Shërbim kabllovik dhe radioteleviziv është distribuimi i programeve radiotelevizive dhe sinjaleve të tjera telekomunikuese nëpërmjet rrjetit kabllovik radioteleviziv. Ky shërbim nuk përfshin ofrimin e shërbimeve për biseda telefonike;

- Radiokomunikime janë telekomunikime të realizuara me ndihmë e radiovalëve;

- Radiodifuzion është emitimi dhe distribuimi i programeve radiotelevizive dhe sinjaleve të tjera telekomunikuese, të dedikuara për praninë të përgjithshëm publik në hapësirë të lirë ose nëpërmjet rrjetit kabllovik radioteleviziv;

- Radiofrekuencë është parametër themelor fizik i radiovalëve që shtrihen në hapësirë të lirë;

- Shtrirje radiofrekuentuese është pjesë e spektrit radiofrekuentues që gjendet ndërmjet dy radiofrekuentave të caktuara të skajshme;

- Radiostacion është një ose më tepër transmetues ose pranues, ose kombinim i një ose më tepër transmetuesve ose pranuesve, me një ose më tepër antena dhe me instrumente tjera në një vend që nevojiten për kryerjen e shërbimit radiodifuziv ose shërbimi tjetër radiokomunikues, përveç pranuesve të dedikuar për praninë e sinjaleve radiodifuzive në mënyrë të drejtpërdrejtë;

- Radiokorridor është pjesë e hapësirës së lirë ku shtrihen radiovalët në dukshmëri optike ndërmjet mjeteve transmetuese dhe pranuese;

- Radiostacion amator është radiostacioni që punon me shtrirje radiofrekuentuese të dedikuara për shërbim radioamatori;

- SV radiostacion është radiostacioni që punon me shtrirje radiofrekuentuese të dedikuar për qytetarët;

- Rrjeti radiodifuziv është rrjeti telekomunikues publik që mundëson bartjen, emitimin dhe distribuimin e programeve radiotelevizive dhe përmbajtjeve të tjera informative për praninë të përgjithshëm;

- Rrjet themelor radiodifuziv është rrjet radiodifuziv i dedikuar në radhë të parë për emitimin e programeve radiotelevizive të shërbimit publik radiodifuziv në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë;

- Shërbim publik satelitor është shërbimi telekomunikues në disponim për opinionin, i realizuar

pjesërisht ose tërësisht nëpërmjet stacioneve tokësore satelitore deri te segmenti satelitor, dhe/ose prej segmentit satelitor deri në stacionet tokësore satelitore ose терминалет;

- VSAT shërbime janë shërbime telekomunikuese njëkahëshe dhe/ose dykahëshe që sigurohen nëpërmjet valëve elektromagnetike dhe antenave të vogla satelitore tokësore.”

Neni 2

Në nenin 3, nenin 15, nenin 16, nenin 17, nenin 18, nenin 22a, nenin 23, nenin 24, nenin 33, nenin 37, nenin 39, nenin 42, nenin 43, nenin 44, nenin 45, nenin 46, nenin 47, nenin 48, nenin 50, nenin 52, nenin 53, nenin 54, nenin 55, nenin 57, nenin 58, nenin 59, nenin 60, nenin 80, nenin 82, nenin 83, nenin 87 dhe nenin 89 fjalët: “Drejtoria e telekomunikimeve” zëvendësohen me fjalët: “Administrata e telekomunikimeve” ndërsa fjala “Drejtori” zëvendësohet me fjalën “Administrata”.

Neni 3

Në nenin 5, nenin 16, nenin 17, nenin 18, nenin 19, nenin 20, nenin 21 dhe nenin 60, fjalët: “Ministria e Komunikacionit dhe Lidhjeve” zëvendësohen me fjalët: “Ministria e Transportit dhe Lidhjeve”.

Neni 4

Në nenet 5, 22-a paragrafi 3, 90-b, 90-v dhe 90-g shkurtesa “OTP” dhe në nenet 21, 22-a paragrafët 1, 2, 3 dhe 4, 90-a, 90-g dhe 90-d fjalët: “operatori publik telekomunikativ”, zëvendësohet me shkurtesën: “OTPF”.

Neni 5

Në nenin 6 fjala “radiodifuzive” zëvendësohet me fjalën “radiodifuziv themelor”.

Neni 6

Në nenin 7 pas paragrafit 2 shtohen pesë paragrafë të rinj 3, 4, 5, 6, dhe 7 si vijojnë:

“Operatori telekomunikues publik si pronar i rrjetit telekomunikues publik, është i obliguar që nëpërmjet rrjetit të vet, ku teknikisht është e mundur, në bazë të kushteve të definuara paraprakisht, me kërkesë të shfrytëzuesit të shërbimit telekomunikues publik, të mundësojë shfrytëzimin e lidhjeve të huazuara me kompensim.

Ofruesi i shërbimit telekomunikues publik është i obliguar që në kuadër të shërbimeve që ofron, me kërkesën me shkrim të shfrytëzuesit të shërbimit telekomunikues publik, të mundësojë përkufizimin e qasjes së shërbimit pa kompensim. Për rivendosjen e shërbimit të kufizuar, pas skadimit të periudhës gjashtëmujore, nuk paguhet kompensim.

Operatori publik telekomunikues është i obliguar që pa kompensim të sigurojë qasje te numrat telefonikë për thirrje urgjente, nga cilido qoftë terminal telefonik dhe kabinetë telefonike publike, në pajtim me Planin për numerimin e shërbimeve dhe rrjeteve telekomunikuese në Republikën e Maqedonisë.

Pas ankesës me shkrim të shfrytëzuesit të shërbimit telekomunikues publik, ofruesi i shërbimit telekomunikues publik është i obliguar t'i mundësojë shfrytëzuesit shikim detajor për shërbimin e kryer për periudhën e përfshirë me llogarinë e dorëzuar pa kompensim.

Çdo qasje e pautorizuar në rrjet telekomunikues publik dhe pajisjen terminale të shfrytëzuesit, ndalohej”.

Paragrafët 3, 4, 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 8, 9, 10, 11 dhe 12.

Neni 7

Në nenin 17, nenin 21, nenin 22a, nenin 23, nenin 24, nenin 33, nenin 37, nenin 38, nenin 41, nenin 46, nenin 53, nenin 58, nenin 59, nenin 73, nenin 81, nenin 83 dhe nenin 86 fjalët: “Ministri i Komunikacionit dhe Lidhjeve” zëvendësohen me fjalët: “Ministri i Transportit dhe Lidhjeve”.

Neni 8

Titulli i kapitullit III: “TELEKOMUNIKIMET PUBLIKE”, ndryshon si vijon: “ORGANET KOMPETENTE”.

Neni 9

Në nenin 17 paragrafi 1 alinetë 4 dhe 5 fshihen.

Alineja 7 bëhet aline 4.

Në alinenë 8 e cila bëhet aline 5, pas fjalës “radiofrekuencat”, shtohen fjalët: “në koordinim me Drejtorinë”.

Në paragrafin 2 pas alinesë 2 shtohen katër aline të reja 3, 4, 5 dhe 6 si vijojnë:

“- e miraton Planin për dedikimin e shtrirjeve radiofrekuencave, me propozim të Drejtorisë;

“- e miraton Planin për shpërndarjen e radiofrekuencave, me propozim të Drejtorisë;

- e miraton Planin për numeracionin e shërbimeve dhe rrjeteve telekomunikuese në Republikën e Maqedonisë, me propozim të Drejtorisë;

- përcakton Kushtet e përgjithshme për lidhjen e ndërsjellë të rrjeteve telekomunikuese publike”.

Në alinenë 3 e cila bëhet alineja 7 fjala “lejon” zëvendësohet me fjalën “miraton”.

Alinetë 5 dhe 6 bëhen aline 8 dhe 9.

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi 3 si vijon:

“në pjesën e Planit për ndarjen e radiofrekuencave që i dedikohet radiodifuzionit, jep mendim Këshilli i Radiodifuzionit”.

Neni 10

Në nenin 18 paragrafi 3 fjalët: “do të emërohet” zëvendësohet me fjalën “emërohet”.

Pas paragrafit 5 shtohet paragrafi 6 si vijon:

“Për punën e saj Drejtoria i paraqet raport vjetor ministrit të Transportit dhe Lidhjeve”.

Paragrafët 6, 7 dhe 8 bëhen paragrafë 7, 8 dhe 9.

Në paragrafin 9 i cili bëhet paragrafi 10, alineja 13 shlyhet.

Në alinenë 17, pas fjalës “të cilët” fshihet lidhëza “dhe”.

Alineja 19 ndryshon si vijon:

“-ndërmjetëson në rast kur operatorët telekomunikues publik nuk mund të merren vesh për lidhjen e ndërsjellë të rrjeteve telekomunikuese;”

Alineja 21 fjala “përgatit” zëvendësohet me fjalën “përpunon”.

Alineja 23 ndryshon si vijon:

“- udhëheq me spektrin radiofrekuentues, ndan radiofrekuenca për shfrytëzim sipas Planit për dedikimin e shtrirjeve radiofrekuencave dhe Planit për ndarjen e radiofrekuencave, inspekton dhe bën kontroll të punës së radiostacioneve”.

Alineja 26 ndryshon si vijon:

“- zbaton procedurë për verifikimin e harmonizimit të punës së operatorëve telekomunikues publik dhe ofruesve të shërbimeve publike telekomunikuese me marrëveshjet për koncesion”.

Paragrafi 10 fshihet.

Neni 11

Pas nenit 18 shtohet kapitulli i ri IIIa si vijon: “OBLIGIMET E OPERATORËVE PUBLIK TELEKOMUNIKUES DHE OFRUESVE TË SHËRBIMEVE PUBLIKE TELEKOMUNIKUESE”.

Neni 12

Në nenin 20 paragrafi 3 fjalia e dytë fshihet, ndërsa fjalia e tretë ndryshon si vijon:

“Marrëveshjet e nënshkruara i dërgohen për regjistrim Drejtorisë, e cila i regjistron pasi të vlerësojë se janë në pajtim me këtë ligj, dispozitat e nxjerra në bazë të këtij ligji, marrëveshjet e koncesioneve dhe kushtet e përgjithshme për lidhjen e ndërsjellë.”

Neni 13

Në nenin 21 paragrafi 1 alineja 4 fshihet.

Paragrafi 4 ndryshon dhe është si vijon: “Gjatë periudhës kohore në të cilën ORRTF ekzistues (Operator i Rrjetit të Telefonisë Fikse) ka të drejtë ekskluzive të sigurojë shërbime folëse telefonike fikse, Drejtoria përcakton rregulla për kompensimin e pagesës së ORRTF për sigurimin e shërbimeve të përgjithshme, nga ofruesit e shërbimeve telekomunikative celulare publike dhe ofruesëve tjerë të shërbimeve publike telekomunikative.”

Neni 14

Në nenin 22-a në paragrafin 1 fjalët: “dhe TV” zëvendësohen me fjalën “televizive”.

Në paragrafin 4 viti “2005” zëvendësohet me vitin “2004”.

Neni 15

Pas nenit 28 shtohet kapitulli i ri IVa si vijon: “RRJETI RADIOTELEVIZIV KABLLOVIK” dhe shtohen dy nene të reja 28a dhe 28b si vijojnë:

“Neni 28a

Distribuirim e programit të radios e të televizionit dhe të sinjaleve tjera telekomunikative nëpërmjet rrjetit të radiotelevizionit kabllovik, e bën operatori publik telekomunikativ pas marrjes së koncesionit për shërbim radioteleviziv kabllovik dhe lidhjes së marrëveshjes së koncesionit.

Propozimin për ndarjen e koncesionit për shërbim radioteleviziv kabllovik dhe jep Këshilli i radiodifuzionit.

Operatori publik telekomunikativ do të fillojë me dhënien e shërbimeve nga paragrafi 1 i këtij neni pas marrjes së lejes për përdorimin e rrjetit të radiotelevizionit kabllovik nga organi kompetent i punëve për ndërtimin e objekteve.

Numri i koncesionerëve për një territor të caktuar nuk është i kufizuar.

Neni 28b

Kuçja e shfrytëzuesve në rrjetin e radiotelevizionit kabllovik bëhet me kompensim në mënyrë dhe kushte të përcaktuara me marrëveshje të lidhur midis shfrytëzuesit dhe dhënësit të shërbimit”.

Neni 16

Në nenin 34 paragrafet 3 dhe 4 fshihen.

Neni 17

Në nenin 38 paragrafi 8 pas fjalës “Maqedonia” vihet pikë, kurse teksti tjetër deri në fund të paragrafit fshihet.

Neni 18

Në nenin 40 pas pikës 3) shtohet pikë e re 4), si vijon:

“4) radiostacione tjera, si pajisje terminale për të cilat sipas rregullave dhe dispozitave ndërkombëtare që i ka miratuar Republika e Maqedonisë nuk jepet leje për radiostacion”.

Neni 19

Në nenin 42 paragrafi 2 ndryshon si vijon:

“Qytetarët e huaj në Republikën e Maqedonisë mund të shfrytëzojnë radiofrekuenca dhe lloje të caktuara të radiostacioneve me lejen e dhënë nga vendi i tyre të përkthyer në një nga gjuhët në të cilët jepen dokumentet nga CEPT, në bazë të lejes së Drejtorisë, të dhënë në bazë të parimeve të reciprocitetit dhe rekomandimeve të CEPT-it, në pajtim me këtë ligj”

Neni 20

Në nenin 43 paragrafi 3 fshihet.

Neni 21

Në nenin 46 paragrafet 2 dhe 3 fshihen.

Neni 22

Në nenin 48 paragrafi 2 fjalët: “edhe për pesë vjet, në mënyrë dhe procedurë të përcaktuara me këtë ligj” fshihen.

Neni 23

Në nenin 50 paragrafi 1 pas pikës 8 shtohen dy pika të reja 9) dhe 10) si vijojnë:

“9) me mospagesën në kohë të kompensimit për shfrytëzimin e radiofrekuencave; dhe

10) me marrjen e koncesionit”.

Neni 24

Në nenin 59 paragrafi 1 ndryshon si vijon:

“Me Planin për numeracionin e rrjeteve dhe shërbimeve telekomunikative të Republikës së Maqedonisë sigurohet qeverisja dhe shpërndarja e numrave në bazë të mosdiskriminimit”.

Në paragrafin 2 alineja 1 para fjalës “numra” shtohen fjalët: “speciale të standardizuara”, kurse fjalët: “me prioritet” fshihen.

Neni 25

Pas neni 70 shtohet kapitull i ri VIIa si vijon: “KOMPENSIME” dhe pesë nene të reja 70a, 70b, 70v, 70g dhe 70d si vijojnë:

“Neni 70a

Për të drejtën e shfrytëzimit të radiofrekuencave, gjegjësisht shtrirjes radiofrekuenteve paguhet kompensim vjetor.

Nga pagesa e kompensimit nga paragrafi 1 i këtij neni janë liruar organet shtetërore dhe radioamatorët.

Kompensimi për frekuencën e organizatave radiodifuzive është pjesë përbërëse e kompensimit për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive që paguhet në pajtim me dispozitat për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive.

Lartësia e kompensimit nga paragrafi 1 i këtij neni përcaktohet në bazë të këtyre kriterëve: lloji dhe dedikimi i radiostacionit, shtrirja radiofrekuenteve, gjërësia e radiokanaleve të ndara, lartësia efektive e antenës, madhësia e zonës së servisit dhe shfrytëzimi i përbashkët i frekuencës së njëjtë.

Lartësia e kompensimit nga paragrafi 1 i këtij neni shprehet në pikë.

Vlera e pikës për caktimin e lartësisë së kompensimit për shfrytëzimin e radiofrekuencave gjegjësisht shtrirjes radiofrekuenteve në shërbimin radiodifuziv kushton 3 euro, në kundërvlerë të denarit, llogaritur sipas kursit mesatar të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë.

Vlera e pikës për lartësinë e kompensimit për shfrytëzimin e radiofrekuencave gjegjësisht shtrirjes radiofrekuenteve në shërbimet tjera radiodikomunikative kushton 5 euro, në kundërvlerë të denarit, llogaritur sipas kursit mesatar të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë.

Kompensimi paguhet për tërë vitin vijues, duke filluar nga dita e dhënies së lejes për punën e radiostacionit në llogari të Drejtorisë për telekomunikime.

Nëse poseduesi i lejes për radiostacionin para skadimit të afatit për të cilën është paguar kompensim përfundon ta shfrytëzojë radiostacionin, kompensimi nuk kthehet.

Neni 70b

Kompensimi për shfrytëzimin e numrave dhe serive të ndara për rrjetet publike telekomunikative dhe shërbimeve publike telekomunikative paguhet në vit, duke filluar nga dita e ndarjes, në llogari të Drejtorisë për telekomunikime.

Lartësia e kompensimit nga paragrafi 1 i këtij neni shprehet në pikë.

Lartësia e kompensimit përcaktohet në bazë të këtyre kriterëve: dedikimit të serisë së numrave dhe gjatësisë së numrave të ndarë.

Vlera e pikës kushton 1,5 euro, në kundërvlerë të denarit të llogaritur sipas kursit mesatar të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë.

Neni 70v

Kompensimi për mbikëqyrjen e rrjetit të radiotelevizionit kabllovik paguhet në muaj në llogari të Drejtorisë për telekomunikime 60% dhe në llogari të Këshillit radiodifuziv 40%.

Lartësia e kompensimit nga paragrafi 1 i këtij neni shprehet në pikë.

Lartësia e kompensimit përcaktohet në bazë të kriterit për numrin e lidhjeve të shfrytëzuesve të fundit, të përcaktuar me dinamikë në marrëveshjen për koncesion.

Vlera e pikës kushton 1 euro, në kundërvlerë të denarit të llogaritur sipas kursit mesatar të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë.

Neni 70g

Kompensimi për kryerjen e kontrollit teknik të radiostacionit paguhet në llogari të Drejtorisë për telekomunikime gjatë kryerjes së kontrollit teknik.

Lartësia e kompensimit nga paragrafi 1 i këtij neni shprehet në pikë.

Lartësia e kompensimit përcaktohet në bazë të këtyre kriterëve: llojit dhe dedikimit të radiostacionit, shtrirjes radiofrekuenteve, fuqisë së radiostacionit dhe mjeteve të angazhuara teknike për kryerjen e kontrollit teknik.

Nga pagesa e kompensimit nga paragrafi 1 i këtij neni janë liruar organet shtetërore dhe radioamatorët.

Vlera e pikës është 1 euro në kundërvlerë të denarit, llogaritur sipas kursit mesatar të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë.

Neni 70d

Numrin e pikëve sipas kriterëve të veçanta për llogaritjen e kompensimeve nga neni 70a, 70b, 70v, 70g dhe 70g nga ky ligj e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë”.

Neni 26

Në nenin 72 paragrafet 2 dhe 3 fshihen.

Neni 27

Në nenin 82 shtohet paragrafi i ri 2 si vijon:

“Mbikëqyrjen e përmbajtjeve programore të cilat transmetohen nëpërmjet rrjetit radioteleviziv kabllovik e bën Këshilli për radiodifuzion”.

Neni 28

Në nenin 83 paragrafi 1 ndryshon si vijon:
 “Në kryerjen e mbikëqyerjes nga neni 82 i këtij ligji, inspektorit për telekomunikime i propozon drejtorit të Drejtorisë të:”

Në pragarfin 1 pikat 11) dhe 12) fshihen.
 Pika 13) bëhet pika 11).

Neni 29

Në nenin 88 viti “2005” zëvendësohet me vitin “2004”.

Neni 30

Në nenin 89 paragrafi 1 shtohen tre pika të reja 1), 2) dhe 3), si vijojnë:

“1) me kërkesën me shkrim të shfrytëzuesit të mos mundësohet kufizim në qasjen e shërbimit pa kompensim (neni 7 paragrafi 4)

2) të mos sigurohet pa kompensim qasje në numrat telefonikë për thirrje urgjente nga cilido terminal telefonik dhe kabinë telefonike publike (neni 7 paragrafi 5)

3) me kundërshtimin me shkrim të shfrytëzuesit të mos mundësohet kontroll i hollësishtëm për shërbimin e kryer për periudhën e kërkuar pa kompensim (neni 7 paragrafi 6)”.

Pika 14) fshihet.

Pikat: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) dhe 20) bëhen pika: 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) dhe 22).

Neni 31

Në nenin 90 paragrafi 1 ndryshon si vijon:
 “Me dënim në para prej 5.000 deri më 30.000 denarë do të dënohet për kundërvajtje personi fizik i cili kryen veprimtari nëse:

1) me rrjetin e vet telekomunikativ ose mjete telekomunikative pengon funksionimin e rrjeteve ose mjeteve tjera telekomunikative (neni 8);

2) bart ose emiton porosi me të cilat bëhet thirrje në rrënimin me forcë të rendit kushtetues të Republikës së Maqedonisë, nxitet ose bëhet thirrje në agresion ushtarak ose nxitet urrejtje nacionale, racore ose jotolerancë (neni 9);

3) nuk siguron pacenueshmërinë e përhershme të porosive, veçanërisht pacenueshmërinë e fshehtësisë së porosive që emitohen në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme ose përmbajtjen e porosive ua kumton personave të pautorizuar (neni 10);

4) nuk japin përparësi transmetimit të porosive lidhur me sigurinë dhe mbrojtjen e vendit dhe jetëve të njerëzve, si dhe cenimit të pronës në masë më të madhe (neni 11);

5) nuk dërgojnë të dhëna të caktuara teknike dhe të dhëna tjera për sistemin e vet telekomunikativ që janë me rëndësi për mbrojtjen dhe sigurinë e vendit dhe të njëjtat nuk ua dërgon organeve kompetente (neni 13);

6) në rast të ndërprerjes së rrjetit dhe mjeteve publike telekomunikative nuk e informon Drejtorinë e telekomunikimeve, menjëherë ose në afatet e përcaktuara me nenin 15;

7) importon radiostacion në Republikën e Maqedonisë për të cilin paraprakisht nuk është siguruar leja ose pëlqimi sipas rregullave (neni 38);

8) shfrytëzon radiostacion me leje të përkohshme për radiostacion pas skadimit të afatit për dhënie, të përcaktuar në nenin 39;

9) lejen për furnizim dhe vendosje, lejen për punë ose lejen e përkohshme për radiostacion e bart ose ia jep ndonjë personit tjetër juridik ose fizik pa pëlqimin paraprak të Drejtorisë (neni 43 paragrafi 4);

10) lëshon në punë radiostacion pa kontrollin e bërë teknik dhe shfrytëzon radiostacion pa lejen për punë të radiostacionit (neni 45);

11) gjatë punës së radiostacionit nuk u përmbahet kushteve të përshkruara ose nuk siguron që me punën e radiostacionit të vet të mos bëhen pengesa të dëmshme në punën dhe shfrytëzimin e radiostacioneve tjera, gjegjësisht rrjeteve dhe mjeteve tjera telekomunikative (neni 51);

12) me kërkesën e organit të drejtorisë kompetente për telekomunikimet nuk e aftëson punën e radiostacionit pas ndryshimeve të paraqitura të përcaktuara në nenin 52;

13) radiostacioni gjatë punës nuk identifikohet (neni 53 paragrafi 1);

14) në zonën mbrojtëse të radiostacioneve, në sipërfaqen ajërore nga njëri radiostacion në tjetrin, ndërton radiostacione ose objekte e stabilimento tjera të cilat me lokacionin, konstruksionin dhe funksionin e vet, mund ta pengojnë shtrirjen e radiovalëve ose të shkaktojnë pengesa në radiokomunikim (neni 73);

15) në afërsi të drejtpërdrejtë të rrjeteve dhe mjeteve telekomunikative mbitokësore dhe nëntokësore, si dhe në drejtimet e radiokorridoreve mbjell fidane, të cilat do të mund ta dëmtonin ose pengonin punën e këtyre rrjeteve dhe mjeteve (neni 74 paragrafi 1);

16) nuk siguron mbrojtjen e rrjeteve dhe mjeteve telekomunikative në pajtim me kushtet teknike për ndërtimin e këtyre rrjeteve dhe mjeteve gjatë ndërtimit ose rikonstruimit të objektit investues (neni 75 paragrafi 1);

17) inspektorit të telekomunikimeve nuk i siguron hyrje të papengueshme në lokalet ku është vendosur pajisja e telekomunikimeve dhe mjetet teknike dhe nuk ia jep informatat dhe dokumentacionin e duhur dhe me kërkesën e inspektorit, nuk ia dorëzon të dhënat dhe materialet e nevojshme (neni 84), dhe

18) nuk vepron sipas detyrimeve nga vendimi i inspektorit për telekomunikime (neni 87).”

Neni 32

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, koncesionerët ekzistues për rrjetin kabllovik radioteleviziv vazhdojnë ta ushtrojnë veprimtarinë në territorin për të cilin e kanë marrë koncesionin në pajtim me marrëveshjen për koncesion, me atë që me nënshkrimin e aneksit të marrëveshjes për koncesion dhe plotësimin e kushteve tjera të parapara me ligj, mund ta zgjerojnë veprimtarinë e vet edhe në teritore tjera.

Neni 33

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji nuk vlejnë dispozitat e nenit 65 paragrafi 1 dhe neni 69 nga Ligji për veprimtari radiodifuzive (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 20/97).

Neni 34

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

619.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јуни 2004 година.

Бр. 07-2483/1
 9 јуни 2004 година
 Скопје

Претседател
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
 на Собранието на Република
 Македонија,
 д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Член 1

Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001 и 25/2003), во членот 14 се додава нов став 2, кој гласи:

"Агенцијата за вработување врши услуги на обука, преквалификација или доквалификација пред престанок на работен однос, краткорочни обуки за вработување на невработени лица, обука на работно место и обука за учество на невработени лица во јавни работи, самостојно и преку јавни и приватни обезбедувачи на обука, со нивен избор по пат на јавен оглас, под условите утврдени со договор меѓу Агенцијата за вработување и обезбедувачот на обуката."

Член 2

Во членот 26 став 1 по зборот "вработување" се додаваат зборовите: "во земјата и странство".

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Посредување за вработување во земјата и во странство може да врши и агенција за посредување за вработување од членот 27 на овој закон, под услови и на начин утврдени со овој закон."

Член 3

По членот 26 се додаваат три нови члена 26-а, 26-б и 26-в, кои гласат:

"Член 26-а

Посредување за вработување во странство се врши врз основа на билатерален меѓудржавен договор односно спогодба или врз основа на претходно потпишан договор меѓу Агенцијата за вработување, односно агенцијата за посредување за вработување и работодавецот кај кого ќе биде упатено лицето за вработување.

Со договорот меѓу Агенцијата за вработување, односно агенцијата за посредување за вработување и работодавецот кај кого ќе биде упатено лицето за вработување задолжително се утврдуваат условите и начинот во врска со упатувањето и работата на лицето упатено на работа во странство.

Лицето кое се упатува на работа во странство има право на надомест за неисполнетите обврски од страна на работодавецот, односно од Агенцијата за посредување за вработување, согласно со актите од ставовите 1 и 2 на овој член.

Агенцијата за посредување за вработување пред упатување на лице на работа во странство, со лицето потпишува договор во кој се утврдуваат меѓусебните права и обврска во врска со упатувањето и работата во странство.

Агенцијата за посредување за вработување е должна на еден примерок од секој потпишан договор за посредување за вработување во странство да достави до Агенцијата за вработување со денот на потпишувањето на договорот.

Член 26-б

Агенцијата за посредување за вработување посредувањето го врши со наплата на услугите за посредувањето од работодавецот.

Агенцијата од ставот 1 на овој член не може да бара надомест за услугите од лицата кои бараат работа со посредување од истата.

Агенцијата од ставот 1 на овој член се запишува во трговскиот регистар, врз основа на претходно добиено одобрение за вршење посредување за вработување.

Агенцијата за посредување за вработување не може да отпочне со работа пред уписот во трговскиот регистар.

Член 26-в

Агенцијата за вработување и агенцијата за посредување за вработување меѓусебно разменуваат информации за слободните работни места и упатување на невработени лица заради вработување."

Член 4

Во членот 27 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: "Агенција за посредување за вработување не може да биде основач на трговец поединец или трговско друштво."

Ставот 2 станува став 3.

Во ставот 3 кој станува став 4 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: "со важност од две години, со можност за продолжување".

Во ставот 4 кој станува став 5 по зборот "наплата" се додаваат зборовите: "не може да се пренесе во целост или делумно на трето физичко или правно лице и".

Ставовите 5, 6 и 7 стануваат ставови 6, 7 и 8.

Член 5

Членот 53 се менува и гласи:

"Невработено лице, во смисла на овој закон, е лице кое:

- 1) не е вработено;
- 2) е пријавено во Агенцијата за вработување;
- 3) е способно и сака да работи;
- 4) активно барало работа во изминатите 30 работни дена и е на располагање на берзата на трудот да започне со работа во следните 15 дена;
- 5) не одбило соодветна понуда за вработување и
- 6) на кое работниот однос не му престанал по негова волја.

Под активно барање работа се подразбира редовно пријавување во Агенцијата за вработување во роковите утврдени со овој закон, се јавува на покана од Агенцијата за вработување, заради советување, присуство на состаноци и интервјуа, доставување на потребни документи, упатување кај работодавци заради вработување и разговори во врска со искажаните потреби и условите за вработување и упатување кај работодавци, здруженија на работодавци и институции спротивно на законот во обука, преквалификација или доквалификација заради вработување."

Член 6

Во членот 54 алинеја 5 по зборот "дејност" се става точка, а другите зборови до крајот на реченицата се бришат.

По алинеја 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:

"- кое работно е ангажирано или врши дејност, спротивно на закон".

Член 7

Во членот 56 став 1 по зборот "дена" се става записка и се додаваат зборовите: "а лице кое користи само право за здравствена заштита на секои 60 дена".

Во ставот 2 зборот "две" се заменува со зборот "една".

Член 8

Во членот 57 зборот "две" се заменува со зборот "една".

Член 9

По членот 57 се додава нов член 57-а, кој гласи:

"Член 57-а

Невработеното лице кое нема да ја извести Агенцијата за вработување за промените што влијаат за стекнување и губење на правата, а од страна на инспекцискиот орган се затекне да работи спротивно на закон или одбие работно ангажирање за вршење на јавни работи, се брише од евиденцијата на невработените лица и може повторно да се пријави по истекот на една година."

Член 10

Во членот 59 алинеја 11 по зборот "дејност" се става точка, а зборовите до крајот на алинејата се бришат.

Во алинејата 12 зборовите: "кај работодавец" се бришат.

По алинејата 12 се додаваат четири нови алинеи 13, 14, 15 и 16, кои гласат:

"- замине на отслужување или дослужување на воениот рок;

- одбие работно ангажирање за вршење на јавни работи;

- работно се ангажира на јавни работи над 30 дена, за времето на ангажирање во јавните работи и

- работно е ангажирано или врши дејност."

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Инспекцискиот орган за лицата од ставот 1 алинеја 12 на овој член е должен писмено да го извести Центарот за социјална работа и Агенцијата за вработување."

Член 11

Во членот 66 во воведната реченица зборовите: "е уплатуван придонес за вработување" се заменуваат со зборовите: "се уплатувани придонеси на плата".

Член 12

Во членот 68 став 1 третиот ред бројот "12" се заменува со бројот "24".

Член 13

Членот 69 се брише.

Член 14

По членот 72 се додава нов член 72-а, кој гласи:

"Член 72-а

Неисплатениот дел од паричниот надоместок може по барање на невработеното лице да се исплати во еднократен износ или во месечни рати, но не подолго од 24 месеца, доколку средствата се користат за засновање работен однос на неопределено време.

Корисникот на средствата од ставот 1 на овој член е должен да ги врати искористените средства на Агенцијата за вработување доколку на лицето му престане работниот однос не по негова вина, пред истекот на двојно повеќе време од времето за кое користел средства, со банкарска камата на средствата по видување.

Лицето од ставот 1 на овој член не може да биде евидентирано како невработено лице двојно повеќе време од времето за кое му е исплатен паричниот надоместок во еднократен износ или на рати."

Член 15

Во членот 77 алинеја 9 по зборот "работа" се става запирка и се додаваат зборовите: "е работно ангажирано или врши дејност спротивно на закон", а зборовите: "кај работодавецот" се бришат.

Член 16

Во членот 85 став 2 вториот ред по зборот "работа" се додаваат зборовите: "не помал од утврдениот износ на платата за ист вид на работи според колективен договор".

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Организаторот на работите кој работно ќе ангажира невработено лице корисник на паричен надоместок, на јавни работи над 30 дена, има право на надомест од Агенцијата за вработување, месечно во висина на паричниот надоместок на ангажираното невработено лице, но не повисок од утврдената висина во ставот 2 на овој член. Правото на надоместокот трае до истекот на правото на паричниот надоместок на лицето, а најдолго до завршувањето на работното ангажирање на невработеното лице."

Член 17

Во членот 87 став 1 и во другите одредби од овој закон зборовите: "бироза за вработување" се заменуваат со зборовите: "центри за вработување".

Член 18

Во членот 89 ставот 2 се заменува и гласи:

"Управниот одбор е составен од девет члена од редот на стручни лица со познавање или искуство од областа на вработувањето, од кои пет претставници именува Владата на Република Македонија, а по два претставника се именуваат од организацијата на работодавците и организацијата на мнозинскиот синдикат за време од четири години, со право на повторен избор."

Член 19

Во членот 90 алинеја 12 по зборот "до" се додаваат зборовите "министерството надлежно за работите на трудот и".

Член 20

Членот 91 се заменува и гласи:

"Со Агенцијата за вработување раководи директор. Директорот на Агенцијата за вработување има заменик.

Директорот на Агенцијата за вработување и заменикот на директорот ги именува и разрешува Владата на Република Македонија на предлог на министерот надлежен за работите на трудот.

За директор на Агенцијата за вработување и за заменик на директорот може да биде именувано лице кое има висока стручна подготовка и најмалку пет години работно искуство по дипломирањето.

Мандатот на директорот и на заменикот на директорот трае четири години, со можност за повторен избор."

Член 21

Во членот 93 во воведната реченица по зборот "Директорот" се додаваат зборовите: "и заменикот на директорот".

Член 22

Во членот 97 се додава нов став 1, кој гласи: "Агенцијата за вработување има право да врши увид кај работодавците во врска со остварување на правата и обврските на лицата и на користењето на средствата, согласно со овој закон."

Ставовите 1, 2 и 3 стануваат ставови 2, 3 и 4.

Член 23

Во целиот текст на Законот зборовите: "Заводот за вработување" се заменуваат со зборовите: "Агенцијата за вработување".

Член 24

По членот 99 се додава нов член 99-а, кој гласи:

"Член 99-а

Во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон Агенцијата за вработување и агенциите за посредување за вработување се должни да ја усогласат својата организација и работење, согласно со овој закон."

Член 25

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецизен текст на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.

Член 26

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PUNËSIM DHE SIGURIM NË RAST TË PAPUNËSISË

Neni 1

Në Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001 dhe 25/2003), në nenin 14 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Agjencia për punësim kryen shërbime të trajnimit, rikualifikimit ose kualifikimit plotësues para ndërprerjes së marrëdhënies së punës, trajnime afatshkurtra për punësimin e personave të papunë, trajnimit në vendin e punës dhe trajnimit për pjesëmarrjen e personave të papunë në punët publike, në mënyrë të pavarur dhe përmes siguruesve privat dhe publik të trajnimit, me zgjedhjen e tyre përmes shpalljes publike, me kushtet e përcaktuara me marrëveshjen ndërmjet Agjencisë për punësim dhe siguruesve të trajnimit."

Neni 2

Në nenin 26 paragrafi 1 pas fjalës "punësim", shtohen fjalët: "në vend dhe në vendet e jashtme".

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:

"Ndërmjetësim për punësim në vend dhe në vendet e jashtme, mund të kryejë edhe Agjencia e ndërmjetësimit për punësim nga neni 27 i këtij ligji, në kushte dhe mënyrë të përcaktuar me këtë ligj."

Neni 3

Pas nenit 26, shtohen tre nene të reja 26-a, 26-b dhe 26-v si vijojnë:

"Neni 26-a

Ndërmjetësimi për punësim në vendet e jashtme bëhet në bazë të marrëveshjes së ndërsjellë ndërshtetërore, respektivisht kontratës ose në bazë të marrëveshjes së nënshkruar paraprakisht ndërmjet Agjencisë për punësim, përkatësisht Agjencisë së ndërmjetësimit për punësim dhe punëdhënësit, tek i cili do të drejtohet personi për punësim.

Me marrëveshjen ndërmjet Agjencisë për punësim, respektivisht Agjencisë së ndërmjetësimit për punësim dhe

punëdhënësit, tek i cili do të drejtohet personi për punësim, detyrimisht përcaktohen kushtet dhe mënyra lidhur me dërgimin dhe punën e personit të dërguar në punë në vendet e jashtme.

Personi i cili dërgohet me punë në botën e jashtme, ka të drejtë kompensimi për obligimet e paplotësuara nga punëdhënësi, përkatësisht nga Agjencia e ndërmjetësimit për punësim, në pajtim me aktet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni.

Agjencia e ndërmjetësimit për punësim para dërgimit të personit në punë në vendet e jashtme, me personin nënshkruan marrëveshje në të cilën përcaktohen të drejtat dhe obligimet e ndërsjella lidhur me dërgimin dhe punën në vendet e jashtme.

Agjencia e ndërmjetësimit për punësim është e obliguar që një ekzemplar të çdo marrëveshjeje të nënshkruar të ndërmjetësimit për punësim në vendet e jashtme, t'ia dorëzojë Agjencisë për punësim në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes.

Neni 26-b

Agjencia e ndërmjetësimit për punësim e bën ndërmjetësimin me pagesën e shërbimeve për ndërmjetësim nga punëdhënësi.

Agjencia nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk mund të kërkojë kompensim për shërbimet nga personat të cilët kërkojnë punë me ndërmjetësim nga e njëjta.

Agjencia nga paragrafi 1 i këtij neni regjistrohet në regjistrin tregtar, në bazë të lejes së marrë paraprakisht për kryerjen e ndërmjetësimit për punësim.

Agjencia e ndërmjetësimit për punësim nuk mund të fillojë me punë para regjistrimit në regjistrin tregtar.

Neni 26-a

Agjencia për punësim dhe Agjencia e ndërmjetësimit për punësim, shkëmbejnë informacione të ndërsjella për vendet e lira të punës dhe dërgimin e personave të papunë për punësim."

Neni 4

Në nenin 27, pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Agjencia e ndërmjetësimit për punësim nuk mund të jetë themeluese e tregtarit individ ose e shoqërisë tregtare."

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3.

Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 4, pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "me validitet prej dy vjetësh, me mundësi për vazhdim".

Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 5, pas fjalës "pagesë" shtohen fjalët: "nuk mund të bartet tërësisht ose pjesërisht tek personi i tretë fizik ose juridik dhe".

Paragrafët 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 6, 7 dhe 8.

Neni 5

Neni 53 ndryshon si vijon:

"Person i papunë, sipas këtij ligji, është personi i cili:

- 1) nuk është i punësuar;
- 2) është i paraqitur në Agjencinë për punësim;
- 3) është i aftë dhe dëshiron të punojë;
- 4) ka kërkuar në mënyrë aktive punë gjatë 30 ditëve të kaluara pune dhe është në disponim në bursën e punës që me punë të fillojë në 15 ditët vijuese;
- 5) nuk ka refuzuar ofertë përkatëse për punësim, dhe
- 6) të cilit marrëdhënia e punës nuk i ka pushur me dëshirën e tij.

Me kërkesë aktive të punës nënkuptohet paraqitja e rregullt në Agjencinë për punësim në afatet e përcaktuara me këtë ligj, paraqitja në thirrjen e Agjencisë për punësim për këshillim, pjesëmarrje në mbledhje dhe intervista, dorëzimi i dokumenteve të nevojshme, dërgimi te punëdhënësit për punësim dhe bisedime lidhur me nevojat e paraqitura dhe kushtet për punësim dhe dërgimi te punëdhënësit, shoqatat e punëdhënësve dhe institucionet për përfshirje në trajnim, rikualifikim ose kualifikim plotësues për punësim."

Neni 6

Në nenin 54 alineja 5, pas fjalës "veprimtari" vihet pikë, kurse fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

Pas alinesë 6, shtohet aline e re 7, si vijon:

"- i cili është i angazhuar me punë ose kryen veprimtari, në kundërshtim me ligjin".

Neni 7

Në nenin 56 paragrafi 1, pas fjalës "ditë", vihet presje dhe shtohen fjalët: "ndërsa personi i cili shfrytëzon vetëm të drejtën e mbrojtjes shëndetësore në çdo 60 ditë".

Në paragrafin 2, fjala "dy" zëvendësohet me fjalën "tre".

Neni 8

Në paragrafin 57, fjala "dy" zëvendësohet me fjalën "një".

Neni 9

Pas nenit 57 shtohet nen i ri 57-a, si vijon:

"Neni 57-a

Personi i papunë, i cili nuk do ta informojë Agjencinë e punësimit për ndryshimet që ndikojnë për fitimin dhe humbjen e të drejtave, kurse organi inspektues e zbulon se punon në kundërshtim me ligjin ose refuzon angazhim pune për kryerjen e punëve publike, shlyhet nga evidenca e personave të papunë dhe mund të paraqitet përsëri pas kalimit të një viti."

Neni 10

Në nenin 59 alineja 11 pas fjalës "veprimtari" vihet pikë, kurse fjalët deri në fund të alinesë fshihen.

Në alinenë 12 fjalët: "te punëdhënësi" fshihen.

Pas alinesë 12 shtohen katër aline të reja 13, 14, 15 dhe 16, si vijojnë:

"- shkon në kryerjen e afatit ushtarak ose kryerjen e pjesës së mbetur të afatit ushtarak;

- refuzon angazhim pune për kryerjen e punëve publike;

- angazhohet me punë në punët publike mbi 30 ditë, gjatë kohës së angazhimit në punët publike, dhe

- është i angazhuar me punë ose kryen veprimtari."

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Organi inspektues për personat nga paragrafi 1 alineja 12 e këtij neni, është i obliguar që me shkrim ta informojë Qendrën për punë sociale dhe Agjencinë për punësim."

Neni 11

Në nenin 66 në fjalinë hyrëse, fjalët: "është paguar kontributi për punësim", zëvendësohen me fjalët: "janë paguar kontributet e rrogës".

Neni 12

Në nenin 68, paragrafi 1, rreshti i tretë, numri "12" zëvendësohet me numrin "24".

Neni 13

Neni 69 fshihet.

Neni 14

Pas nenit 72, shtohet nen i ri 72-a si vijon:

"Neni 72-a

Pjesa e papaguar e kompensimit në para, me kërkesë të personit të papunë, mund të paguhet në shumë të njëjshme ose në këste mujore, por jo më gjatë se 24 muaj, nëse mjetet shfrytëzohen për themelimin e marrëdhënies së punës në kohë të pacaktuar.

Shfrytëzuesi i mjeteve nga paragrafi 1 i këtij neni është i obliguar që Agjencisë për punësim t'ia kthejë mjetet e shfrytëzuara nëse personit i pushon marrëdhënia e punës jo me fajin e tij, para kalimit të kohës dy herë më shumë se koha për të cilën ka shfrytëzuar mjete, me kamatë bankare të mjeteve në të parë.

Personi nga paragrafi 1 i këtij neni nuk mund të evidentohet si person i papunë për një kohë dy herë më shumë se koha për të cilën i është paguar kompensimi në para, në shumë të njëjshme ose me këste."

Neni 15

Në nenin 77 alineja 9, pas fjalës "punë" vihet presje dhe shtohen fjalët: "është i angazhuar me punë ose kryen veprimtari në kundërshtim me ligjin", kurse fjalët: "te punëdhënësi" fshihen.

Neni 16

Në nenin 85, paragrafi 2, rreshti i dytë, pas fjalës "punë" shtohen fjalët: "jo më e vogël se shumta e përcaktuar e rrogës, për llojin e njëjtë të punëve sipas marrëveshjes kolektive".

Pas paragrafit 2, shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

“Organizatori i punëve i cili me punë do të angazhojë personin e papunë, shfrytëzues i kompensimit në para, në punë publike mbi 30 ditë, ka të drejtë kompensimi nga Agjencia për punësim, për çdo muaj në lartësi të kompensimit në para të personit të angazhuar të papunë, por jo më shumë se lartësia e përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni. E drejta për kompensim zgjat deri në skadimin e të drejtës për kompensim në para të personit, ndërsa më së shumti deri në mbarimin e angazhimit me punë të personit të papunë.”

Neni 17

Në nenin 87 paragrafi 1 dhe në dispozitat tjera të ligjit, fjalët: “byrotë për punësim” zëvendësohen me fjalët: “qendrat për punësim”.

Neni 18

Në nenin 89, paragrafi 2 ndryshon si vijon:

“Këshilli drejtues përbëhet prej nëntë anëtarësh nga rradhët e personave profesionalë me njohuri ose përvojë nga lëmi i punësimit, nga të cilët pesë përfaqësues i emëron Qeveria e Republikës së Maqedonisë, ndërsa nga dy përfaqësues emërohen nga organizata e punëdhënësve dhe organizata e sindikatës shumicë në kohëzgjatje prej katër vjetësh me të drejtë për rizgjedhje.”

Neni 19

Në nenin 90, alineja 12 pas fjalës “deri”, shtohen fjalët: “ministra kompetente për çështjet e punës dhe”.

Neni 20

Neni 91 ndryshon si vijon:

“Me Agjencinë për punësim udhëheq drejtori. Drejtori i Agjencisë për punësim ka zëvendësin. Drejtorin e Agjencisë për punësim dhe zëvendësdrejtorin i emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrit kompetent për çështjet e punës. Drejtor i Agjencisë për punësim dhe zëvendësdrejtor, mund të emërohet personi i cili ka përgatitje sipërore profesionale dhe së paku pesë vjet përvojë pune pas diplomimit. Mandati i drejtorit dhe zëvendësdrejtorit zgjat katër vjet, me mundësi rizgjedhjeje”.

Neni 21

Në nenin 93 në fjalinë hyrëse, pas fjalës “Drejtori” shtohen fjalët: “edhe zëvendësdrejtori”.

Neni 22

Në nenin 97, shtohet paragraf i ri 1, si vijon: “Agjencia për punësim ka të drejtë inspektimi të punëdhënësit lidhur me realizimin e të drejtave dhe obligimeve të personave dhe shfrytëzimin e mjeteve, në pajtim me këtë ligj”.

Paragrafët 1, 2 dhe 3 bëhen paragrafë 2, 3 dhe 4.

Neni 23

Në tërë tekstin e ligjit fjalët: “Enti për punësim” zëvendësohen me fjalët: “Agjencia për punësim”.

Neni 24

Pas nenit 99 shtohet nen i ri 99-a si vijon:

“Neni 99-a

Në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, Agjencia për punësim dhe agjencitë e ndërmjetësimit për punësim, janë të detyruara ta harmonizojnë organizimin dhe punën e tyre sipas këtij ligji.”

Neni 25

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjdhënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të verifikojë tekstin e spastruar të Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë.

Neni 26

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

620.

Vrz основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за основање на Агенција за странски инвестиции на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јуни 2004 година.

Бр. 07-2484/1
9 јуни 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Општи одредби

Член 1

Со овој закон се уредува основањето, организацијата и работењето на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија.

Основање

Член 2

Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија (во наглаголниот текст: Агенција) се основа заради обезбедување зголемен прилив на странски директни инвестиции со кој се поттикнува економскиот развој во Република Македонија.

Правен статус

Член 3

Агенцијата има својство на правно лице. Агенцијата е самостојна во својата работа. Скратен назив на Агенцијата е АСИРМ. Седиштето на Агенцијата е во Скопје, а може да има организациони делови во странство, кои немаат својство на правни лица.

Активности на Агенцијата

Член 4

Основни активности на Агенцијата се:

- 1) развивање, и на годишна основа, ажурирање и имплементирање на најдобрите практики на стратегии за промоција на инвестиции за привлекување странски директни инвестиции;
- 2) развивање на неопходните вештини за ефективно развивање и имплементирање на стратегијата за промоција на инвестиции и за исполнување и надминување на очекувањата на странскиот инвеститор со диференцирање на Република Македонија од други конкурентни земји преку давање на високо професионални услуги на инвеститорите, во процесот на прединвестирање, инвестирање и реинвестирање;
- 3) вградување на стратегија за идентификување, во рамките на стратегијата за инвестициона промоција, на оние сектори кои претставуваат најдобри перспективи за максимизирање на нето економската добивка за Македонија;
- 4) обезбедување услуги на инвеститорите;
- 5) дефинирање и поткрепување на клучните маркетинг пораки насочени кон подобрување на имиџот на Република Македонија како локација атрактивна за инвестирање и генерирање на инвестициони можности;

6) професионално презентирање на секторски специфичните и оперативните добивки кои Република Македонија ги нуди на инвеститорите, во електронски и печатени медиуми;

7) развивање и имплементација на иновативни и проактивни промотивни настани на целните пазари;

8) воспоставување ефективно партнерство меѓу јавниот и приватниот сектор за екстензивна промоција на Република Македонија и развивање на база на податоци за целните компании и системи за следење за да се помогне идентификувањето и осигурувањето на инвестирањето;

9) развивање и имплементација на Стратегија за Интернет и информатичка технологија заради целосно искористување на Интернетот како средство за маркетинг и истражување;

10) промовирање на регионите на Република Македонија и искористување на секоја можност за поттикнување на странските инвеститори да користат производи и услуги од македонските претпријатија;

11) вршење анализа на условите за инвестирање и предлагање на измени на законската регулатива во насока на подобрување на климата за инвестирање;

12) испитување и поттикнување развојни иницијативи како што се стимулирање на порастот на "greenfield" инвестиции и технолошки паркови, заради зголемување на конкурентноста на Република Македонија како локација за инвестирање и

13) врши и други работи во согласност со закон и Статутот.

Принципи на работење на Агенцијата

Член 5

Работењето на Агенцијата се заснова на следниве принципи:

- 1) стручност,
- 2) професионалност,
- 3) транспарентност и
- 4) одговорност за работењето и постигнатите резултати.

Средства за основање и вршење на дејноста

Член 6

Средствата за основање на Агенцијата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Агенцијата може да остварува средства за вршење на својата дејност од следниве извори:

- трансфер од Буџетот на Република Македонија, по претходно донесена годишна програма за работа на Агенцијата од страна на Владата на Република Македонија;
- донации и
- други извори согласно со закон.

Доколку со работата на Агенцијата се остварат поголеми приходи од расходи, истите ќе се употребат за остварување на активностите на Агенцијата.

Органи на Агенцијата

Член 7

Органи на Агенцијата се Управниот одбор и директорот.

Управен одбор

Член 8

Со Агенцијата управува Управен одбор на Агенцијата, кој се состои од седум члена.

Членовите на Управниот одбор на Агенцијата ги именува Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија.

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае четири години, со можност за повторен избор.

Член 9

Тројца членови на Управниот одбор се именуваат од претставници на Министерството за економија, Министерството за финансии и Агенцијата за поддршка на претприемништво и четворица надворешни членови.

Членовите на Управниот одбор избираат претседател на Управниот одбор, на првата седница.

Надлежност на Управниот одбор

Член 10

Управниот одбор на Агенцијата ги има следниве надлежности:

- 1) донесува статут на Агенцијата;
- 2) усвојува годишна програма за работа, годишен финансиски план, годишна финансиска сметка на Агенцијата;
- 3) избор и разрешување на директорот на Агенцијата;
- 4) ја информира Владата на Република Македонија за сите постоечки административни и законски пречки за инвестирањето и предлага мерки за нивно отстранување;
- 5) му помага на директорот на Агенцијата со давање на мислење и предлози за имплементација на планот за работа и овозможување пристап кон деловни асоцијации и здруженија;
- 6) ги утврдува критериумите за располагање и употребата на средствата остварени со работењето на Агенцијата;
- 7) ги донесува општите акти за организација и систематизација на работењето на Агенцијата;
- 8) ги разгледува и одобрува извештаите за активностите на Агенцијата;
- 9) публикува годишен извештај детализирајќи ги активностите и достигнувањата на Агенцијата и
- 10) врши и други активности согласно со закон и Статутот.

Директор на Агенцијата

Член 11

Со работата на Агенцијата раководи директор.

Изборот на директорот се врши преку јавен оглас.

Право на учество во јавниот оглас имаат домашни и странски физички лица кои ги исполнуваат следниве услови:

- да има завршено најмалку високо образование;
 - да има најмалку пет години работно искуство по димпломирањето;
 - да има најмалку три години работно искуство на раководно место и
 - да има искуство од соработка со меѓународни организации и институции, а странските физички лица покрај условите предвидени во овој закон и Законот за условите за засновање на работен однос со странски државјани, треба да имаат искуство во работа на слични проекти.
- Мандатот на директорот трае четири години со можност за повторен избор.

Член 12

Директорот на Агенцијата ги врши следниве работи:

- 1) ја претставува и застапува Агенцијата;
- 2) ја организира работата и раководи со стручните служби на Агенцијата;
- 3) предлага стратегија и акциони планови до Управниот одбор на Агенцијата;
- 4) ги имплементира одлуките на Управниот одбор;
- 5) се грижи за законито работење и трошење на финансиските средства;
- 6) врши усогласување на деловните активности на Агенцијата;
- 7) изготвува годишна програма за работа и годишен финансиски план за потребните средства и нивните извори;
- 8) ги предлага и извршува општите акти за организација и систематизација на работењето на Агенцијата;
- 9) донесува поединечни акти за вработените од областа на работните односи и
- 10) одлучува и за други прашања утврдени со закон и Статутот на Агенцијата.

Член 13

Стручните, административно-техничките, помошните и другите работи за потребите на Агенцијата ги вршат стручните служби на Агенцијата.

За остварување на активностите од членот 4 на овој закон Агенцијата може, врз основа на договор, да користи услуги на специјализирани организации и физички лица од земјата и странство.

Статут на Агенцијата

Член 14

Агенцијата има Статут со кој особено се регулира:

- 1) активностите и надлежностите на Агенцијата;
- 2) начинот на извршување на активностите во делокругот на Агенцијата;
- 3) правата, надлежностите и одговорностите на вработените;
- 4) внатрешна, регионална и можна меѓународна организација на Агенцијата и
- 5) друго.

Член 15

Агенцијата донесува Статут, годишна програма за работа и годишен финансиски план на кој согласност дава Владата на Република Македонија.

Доставување извештаи

Член 16

Агенцијата доставува најмалку два пати годишно до Министерството за економија извештаи за своето работење и користење на средства.

Министерството во рок од 15 дена од денот на приемот на извештаите ги поднесува до Владата на Република Македонија за усвојување.

Преодни и завршни одредби

Член 17

Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги именува членовите на Управниот одбор.

Управниот одбор во рок од 30 дена од денот на неговото конституирање го донесува Статутот на Агенцијата.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

PËR THEMELIMI E AGJENCISË PËR INVESTIME TË HUAJA TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Dispozita të përgjithshme

Neni 1

Me këtë ligj rregullohet themelimi, organizimi dhe puna e Agjencisë për investime të huaja të Republikës së Maqedonisë.

Themelimi

Neni 2

Agjencia për investime të huaja e Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejme: Agjencia), themelohet për sigurimin e rritjes së investimeve të huaja të drejtpërdrejta me të cilat nxitet zhvillimi ekonomik në Republikën e Maqedonisë.

Statusi juridik

Neni 3

Agjencia ka cilësinë të personit juridik. Agjencia është e pavarur në punën e vet. Emërtimi i shkurtuar i Agjencisë është AIHRM. Selia e Agjencisë është në Shkup, por mund të ketë pjesë organizative në botën e jashtme, të cilat nuk kanë cilësinë e personave juridik.

Aktivitetet e Agjencisë

Neni 4

Aktivitetet themelore të Agjencisë janë:

- 1) zhvillimi, dhe në bazë vjetore, azhurimi dhe implementimi i praktikave më të mira të strategjive për promovimin e investimeve për tërheqjen e investimeve të huaja të drejtpërdrejta;
- 2) zhvillimi i aftësive të domosdoshme për zhvillim efektiv dhe implementim të strategjisë për promovimin e investimeve dhe për përmbushjen dhe tejkalimin e pritjeve të investuesit të huaj, me diferencimin e Republikës së Maqedonisë nga vendet tjera konkurrense, përmes ofrimit

të shërbimeve të larta profesionale të investuesve, në procesin e parainvestimit, investimit dhe riinvestimit;

3) instalimi i strategjisë për identifikim, në suazat e strategjisë për promovim investues, të atyre sektorëve që paraqesin perspektiva më të mira për maksimizimin e neto fitimit ekonomik për Maqedoninë;

4) sigurimi i shërbimeve për investuesit;

5) definimi dhe përkrahja e porosive kryesore të marketingut, të drejtuara kah përmirësimi i imazhit të Republikës së Maqedonisë, si lokacion atraktiv për investim, dhe gjenerimi i mundësive investuese;

6) prezentimi profesional i fitimeve specifike sektorale dhe operative, të cilat Republika e Maqedonisë ua ofron investuesve, në mediat elektronike dhe të shtypura.

7) zhvillimi dhe implementimi i prezenteve promovuese inovative dhe praktike në tregjet qëllimore;

8) vendosja e partneritetit efektiv ndërmjet sektorit publik dhe privat, për promovimin ekstensiv të Republikës së Maqedonisë dhe zhvillimin e bazës së të dhënave, për kompanitë qëllimore dhe sistemet për përcjellje, që të ndihmohet identifikimi dhe sigurimi i investimit;

9) zhvillimi dhe implementimi i Strategjisë për Internet dhe teknologji informatike, për shfrytëzimin e tërësishtëm të Internetit si mjet për marketing dhe hulumtim;

10) promovimi i rajoneve të Republikës së Maqedonisë dhe shfrytëzimi i çdo mundësie për nxitje të investuesve të huaj, që të shfrytëzojnë prodhime dhe shërbime nga ndërmarrjet maqedonase;

11) analizimi i kushteve për investime dhe propozime për ndryshime në rregullativën ligjore, në drejtim të përmirësimit të klimës për investime;

12) hulumtimi dhe nxitja e iniciativave zhvillimore, siç janë stimulimi i rritjes së investimeve "greenfield" dhe parqeve teknologjike për rritjen e konkurrencës së Republikës të Maqedonisë, si lokacion për investime, dhe

13) kryen edhe punë të tjera, në pajtim me ligjin dhe Statutin.

Parimet e punës së Agjencisë

Neni 5

Puna e Agjencisë bazohet në parimet vijuese:

- 1) profesionizëm,
- 2) profesionalitet,
- 3) transparencë, dhe
- 4) përgjegjësi për punën dhe rezultatet e arritura.

Mjetet për themelimin dhe kryerjen e veprimtarisë

Neni 6

Mjetet për themelimin e Agjencisë sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

Agjencia mund të realizojë mjete për kryerjen e veprimtarisë së vet nga burimet vijuese:

- transferi nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, sipas programit vjetor, të miratuar paraprakisht për punën e Agjencisë nga ana e Qeverisë së Republikës të Maqedonisë;
- donacione, dhe
- burime të tjera në pajtim me ligjin.

Në qoftë se me punën e Agjencisë realizohen të hyra më të mëdha se të dala, të njëjtat do të shfrytëzohen për realizimin e aktiviteteve të Agjencisë.

Organet e Agjencisë

Neni 7

Organe të Agjencisë janë Këshilli drejtues dhe drejtori.

Këshilli drejtues

Neni 8

Me Agjencinë udhëheq Këshilli drejtues i Agjencisë, që përbëhet prej shtatë anëtarëve.

Anëtarët e Këshillit drejtues të Agjencisë i emëron Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrit të Ekonomisë.

Mandati i anëtarëve të Këshillit drejtues zgjat katër vjet, me mundësi rizgjedhjeje.

Neni 9

Tre anëtarë të Këshillit drejtues, emërohen nga përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Financave dhe Agjencisë për Përkrahjen e Ndërmarrjeve, dhe nga katër anëtarë të jashtëm.

Anëtarët e Këshillit drejtues, zgjedhin kryetarin e Këshillit drejtues, në seancën e parë.

Компетенца е Кëshillit drejtues

Neni 10

Кëshilli drejtues i Agjencisë i ka kompetencat vijuese:

- 1) miraton statutin e Agjencisë;
- 2) miraton program vjetor për punë, plan vjetor financiar, llogari vjetore financiare të Agjencisë;
- 3) zgjedh dhe shkarkon drejtorin e Agjencisë;
- 4) e informon Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, për të gjitha pengesat ekzistuese, ligjore dhe administrative për investimin dhe propozon masa për evitimin e tyre;
- 5) i ndihmon drejtorit të Agjencisë, me dhënien e mendimeve dhe propozimeve, për implementimin e planit për punë dhe mundëson qasjen kah asocioacionet dhe shoqatat afariste;
- 6) i përcakton kriteret për disponimin dhe shfrytëzimin e mjeteve të realizuara me punën e Agjencisë;
- 7) miraton aktet e përgjithshme për organizimin dhe sistematizimin e punës së Agjencisë;
- 8) i shqyrton dhe lejon raportet për aktivitetet e Agjencisë;
- 9) publikon raport vjetor, duke i detajizuar aktivitetet dhe të arriturat e Agjencisë, dhe
- 10) kryen edhe aktivitete të tjera, në pajtim me ligjin dhe Statutin.

Drejtori i Agjencisë

Neni 11

Me punën e Agjencisë udhëheq drejtori.

Zgjedhja e drejtorit bëhet përmes shpalljes publike.

Të drejtë pjesëmarrjeje në shpalljen publike kanë personat fizik, të vendit dhe të huaj, të cilët i përbushin kushtet vijuese:

- të ketë kryer së paku arsimimin sipëror;
- të ketë së paku pesë vjet përvojë pune pas diplomimit;
- të ketë së paku tre vjet përvojë pune, në vend udhëheqës, dhe
- të ketë përvojë nga bashkëpunimi me organizatat dhe institucionet ndërkombëtare, kurse personat e huaj fizik, përveç kushteve të parapara me këtë ligj dhe me Ligjin për kushtet e themelimit të marrëdhënies së punës me shtetas të huaj, duhet të kenë përvojë pune në projekte të ngjashme.

Mandati i drejtorit zgjat katër vjet, me mundësi rizgjedhjeje.

Neni 12

Drejtori i Agjencisë i kryen punët vijuese:

- 1) e prezenton dhe përfaqëson Agjencinë;
- 2) e organizon punën dhe udhëheq me shërbimet profesionale të Agjencisë;
- 3) i propozon strategji dhe plane aksionale Këshillit drejtues të Agjencisë;
- 4) i implementon Vendimet e Këshillit drejtues;
- 5) kujdeset për punën e ligjshme dhe shpenzimin e mjeteve financiare;
- 6) bën harmonizim e aktiviteteve afariste të Agjencisë;
- 7) harton program vjetor për punë dhe plan vjetor financiar për mjetet e nevojshme dhe burimet e tyre;
- 8) i propozon dhe i zbaton aktet e përgjithshme për organizimin dhe sistematizimin e punës së Agjencisë;
- 9) miraton akte individuale për të punësuarit nga lëmi i marrëdhënieve të punës; dhe
- 10) vendos edhe për çështje tjera të përcaktuara me ligj dhe Statutin e Agjencisë.

Neni 13

Punët profesionale, administrativo-teknike, ndihmëse dhe punët tjera, për nevojat e Agjencisë, i kryejnë shërbimet profesionale të Agjencisë.

Për realizimin e aktiviteteve nga neni 4 i këtij Ligji, Agjencia, në bazë të marrëveshjes, mund të shfrytëzojë shërbime të organizatave të specializuara dhe personave fizik, nga vendi dhe bota e jashtme.

Statuti i Agjencisë

Neni 14

Agjencia ka Statut, me të cilin posaçërisht rregullohen:

- 1) aktivitetet dhe kompetencat e Agjencisë;
- 2) mënyra e kryerjes së aktiviteteve në fushëveprimin e Agjencisë;
- 3) të drejtat, kompetencat dhe përgjegjësitë e të punësuarve;
- 4) organizimi i brendshëm, rajonal dhe organizimi i mundshëm ndërkombëtar i Agjencisë; dhe
- 5) të tjera.

Neni 15

Agjencia miraton Statutin, programin vjetor për punë dhe plan vjetor financiar, për të cilin pëlqim jep Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Dorëzimi i raporteve

Neni 16

Agjencia, së paku dy herë në vjet, Ministrisë së Ekonomisë i dorëzon raporte për veprimtarinë e saj dhe shfrytëzimin e mjeteve.

Ministria, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të raporteve, ia dorëzon për miratim Qeverisë së Republikës të Maqedonisë.

Dispozita kalimtare dhe përfundimtare

Neni 17

Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji do t'i emërojë anëtarët e Këshillit drejtues.

Këshilli drejtues, në afat prej 30 ditësh nga dita e konstituimit të tij, miraton Statutin e Agjencisë.

Neni 18

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

621.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРЕКУРЗОРИ**

Се прогласува Законот за прекурзори, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јуни 2004 година.

Бр. 07-2485/1
9 јуни 2004 година
СкопјеПретседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.****ЗАКОН
ЗА ПРЕКУРЗОРИ****1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

Член 1

Со овој закон се уредува системот за следење и контрола на производството и прометот на прекурзори со цел спречување на злоупотребата на прекурзори за нелегално производство на опојни дроги и психотропни супстанции, како и заради заштита на животот и здравјето на луѓето и заштита на животната средина од штетното влијание на прекурзорите.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

а) "Прекурзор" е класифицирана супстанција наведена во членот 3 од овој закон, смесите кои ги содржат овие супстанции, како и производите од природно потекло од кои лесно се екстрахираат прекурзорите, во кои не припаѓаат лековите, фармацевтските препарати или други препарати што содржат прекурзори составени на начин што тие не можат лесно да се употребуваат, ниту да се екстрахираат (извлечат) на лесен, едноставен и економско исплатлив начин;

б) "Производство" е подготвување, изработка, преработка, пакување и/или складирање на прекурзорите;

в) "Промет" е увоз, извоз, транспорт, транзит, складирање, продажба и/или пакување на прекурзорите;

г) "Увоз" е физичко внесување на прекурзор во земјата;

д) "Извоз" е физичко изнесување на прекурзор од земјата;

ѓ) "Транзит" е транспорт на прекурзори меѓу трети земји преку територијата на Република Македонија, без каков било претовар, истовар или замена на товарот;

е) "Транспорт" е пренос на прекурзорот низ територијата на Република Македонија;

ж) "Оператор" е секое правно лице, вклучено во производството, складирањето, преработката, прометот или дистрибуцијата на прекурзорите во Република Македонија или кое врши други активности поврзани со увоз, извоз, транзит на прекурзори и трговско посредување со прекурзори, како и секое физичко или правно лице кое изготвува царинска документација;

з) "Краен примач" е секое физичко или правно лице на кое му се испорачуваат прекурзорите во земјата која е крајна дестинација. Ова лице може да биде различно од крајниот корисник и

с) "Меѓународен орган за контрола на наркотични средства" е Меѓународниот борд за контрола на дрога (INCB), основан со Конвенцијата за наркотични средства од 1961 година и Анекс протоколот од 1972 година.

Член 3

Прекурзорите, согласно со ратификуваните меѓународни договори и меѓународните нормативи и стандарди, се распоредуваат во три категории:

1) во прва категорија спаѓаат супстанциите:

- 1-Фенил-2-Пропанон (1-Phenyl-2-Propanon) кој може да биде означен и како Фенилацетон (Phenylacetone);
- N-ацетилантранилна киселина (N-acetylantranilic acid) која може да биде означена и како 2-Ацетамидобензоева киселина (2-Acetamidobenzoic acid);
- Исосафрол (цис и транс) (Isosafrol (cis +trans));
- 3,4 - Метилendioксифенил пропанон (3,4-Methylenedioxyphenylpropane-2-on) кој може да биде означен и како 1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пропан - 2 он (1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan -2-one);
- Пиперонал (Piperonal);
- Сафрол (Safrol);
- Ефедрин (Ephedrine);
- Псеудоефедрин (Pseudoephedrine);
- Норефедрин (Norephedrine);
- Ергометрин (Ergometrine);
- Ергогамин (Ergotamine);
- Лизергинска киселина (Lysergic acid) и
- солите на супстанциите наведени во оваа категорија кога постоењето на тие соли е можно;

2) во втора категорија спаѓаат супстанциите:

- Анхидрид на оцетна киселина (Acetic anhydride);
- Фенилоцетна киселина (Phenylacetic acid);
- Антранилна киселина (Antranilic acid);
- Калиум перманганат (Potassium permanganate);
- Пиперидин (Piperidine) и
- солите на супстанциите наведени во оваа категорија кога постоењето на тие соли е можно и

3) во трета категорија спаѓаат супстанциите:

- Хлороводородна киселина (Hydrochloric acid) која може да биде означена и како Водороден хлорид (Hydrogen chloride);
- Сулфурна киселина (Sulphuric acid);
- Толуен (Toluene);
- Етил етер (Ethyl ether) кој може да биде означен и како Диетил етер (Diethyl ether);
- Ацетон (Acetone) и
- Метил етил кетон (Methylethylketone)(МЕК) кој може да биде означен и како Бутанон (Butanone) .

Прекурзорите од ставот 1 точка 2) алинеи 1, 2 и 4 и точка 3) алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член се распоредени и во група на отрови согласно со прописите за отрови.

II. ПРОИЗВОДСТВО

Член 4

Операторите кои вршат производство на прекурзори кои се распоредени согласно со прописите за отрови во група на отрови и/или производство на други прекурзори од членот 3 на овој закон, по однос на кадров-

ските, техничките и санитарно-хигиенските услови треба да ги исполнуваат условите пропишани со прописите за производство на отрови.

Операторите кои вршат производство на прекурзори од првата категорија од членот 3 на овој закон и кои претставуваат фармаколошко активни супстанции што се користат во производството на лекови, треба да ги исполнуваат условите за производство на лекови пропишани со прописите за лекови.

Член 5

Операторите кои вршат производство на прекурзори се должни да водат евиденција за количините на произведените прекурзори, количините на продадените прекурзори на домашен и надворешен пазар, како и податоци за купувачот.

Операторите кои вршат производство на прекурзори се должни на надлежните органи да им овозможат увид во евиденцијата и документацијата од ставот 1 на овој член.

Содржината и начинот на водењето на евиденцијата од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за здравство.

III. ПРОМЕТ

Член 6

Операторите кои вршат промет со прекурзори кои се распоредени согласно со прописите за отрови во групата на отрови и/или промет на други прекурзори од членот 3 на овој закон, во однос на условите за простор, опрема и кадар треба да ги исполнуваат условите пропишани со прописите за промет со отрови.

Операторите кои вршат промет со прекурзори кои претставуваат фармаколошки активни супстанции што се користат за производство на лекови, треба да ги исполнуваат условите за промет на големо со лекови, пропишани со прописите за лекови.

Член 7

Прекурзорите не смеат да бидат привремено чувани и царински складирани во рамките на постапките што се водат согласно со прописите за царинско работење.

Член 8

Операторот од членот 6 на овој закон може да врши промет со прекурзори само по добивање на одобрение за вршење на промет со прекурзори од Министерството за здравство.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава на писмено барање на правното лице што ќе врши промет со прекурзори, за точно определени прекурзори, за период од пет години.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава по претходна проверка на состојбата по однос на условите за вршење на промет на отрови или промет на лекови на големо.

Содржината на барањето и на одобрението, како и начинот на издавањето на одобрението ги пропишува министерот за здравство.

Барањето за обнова на одобрението се поднесува најмалку шест месеца пред денот на истекот на важноста на рокот на постојното одобрение.

Член 9

По барање на операторот, одобрението од членот 8 став 1 на овој закон може да се укине и пред истекот на рокот за кој е издадено.

Операторот од ставот 1 на овој член е должен, по претходно писмено известување до Министерството за здравство, преостанатата количина на прекурзорот да ја преотстапи на правно лице кое има одобрение за работа со прекурзори.

Член 10

Одобрението за вршење на промет со прекурзори може да биде укинато и пред истекот на времето за кое е издадено ако:

1) операторот не исполнува еден од условите од членот 6 на овој закон и

2) на операторот со правосилна пресуда му е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност.

Операторот кој врши промет со прекурзори е должен секоја промена по однос на просторот, опремата и кадарот да ја пријави до Министерството за здравство веднаш по настанувањето на промената.

Член 11

Операторите кои вршат промет со прекурзори се должни да водат евиденција за сите активности поврзани со увозот, извозот, транспортот и транзитот и за тоа да поседуваат документација.

Комерцијалните документи како што се фактурите, товарните листови, царинските документи, документите за транспорт и шпедитерските документи, треба да содржат податоци за: името на прекурзорот како што е наведено во членот 3 од овој закон; количината и масата на прекурзорот и ако се работи за смеси, количината и масата на секој поединечен прекурзор во смесата; името и адресата на увозникот, извозникот, дистрибутерот и крајниот корисник.

Изјавата за конкретната намена на прекурзорот што ја дава крајниот корисник е составен дел на документацијата од ставот 1 на овој член.

Операторот кој врши промет со прекурзори е должен да ја чува документацијата најмалку пет години од денот на нејзиното издавање и да овозможи увид во истата на надлежните органи.

Член 12

Операторите се должни писмено да го известат Министерството за здравство за секоја невообичаена нарачка, трансакција која се однесува на прекурзори и која наведува дека увезените, односно извезените количини можат да бидат пренасочени за нелегална трговија со опојни дроги и психотропни супстанции.

Операторите се должни на барање на Министерството за здравство да достават писмени извештаи за прометот со прекурзори.

Член 13

Операторот кој врши производство и/или промет со прекурзори е должен да ги означи прекурзорите со имињата согласно со членот 3 од овој закон.

На прекурзорите кои се распоредени во групата отрови согласно со прописите за отровите, се применуваат и одредбите за означување, предупредување и извештување од прописите за промет со отрови.

Член 14

Операторите можат да вршат увоз, извоз, транспорт и транзит на прекурзори од членот 3 на овој закон само врз основа на издадена дозвола од Министерството за здравство.

Дозволата од ставот 1 на овој член се издава на писмено барање на операторот во рок од 15 дена од денот на компетирањето на документацијата.

По исклучок од ставот 2 на овој член дозволата може да се издаде во рок од 30 дена од денот на компетирањето на документацијата, ако е потребно да се изврши дополнителна проверка на податоците во документацијата.

Содржината на барањата и обрасците на дозволиите од ставовите 1 и 2 на овој член ги пропишува министерот за здравство.

Член 15

Операторот е должен со барањето за издавање на дозвола за извоз да достави и дозвола за увоз од земјата која е претставена како крајна дестинација, ако таква дозвола е предвидена во земјата каде што се врши извозот.

Член 16

Министерството за здравство може да нареди преземање и на посебни мерки на безбедност при транспортот и транзитот на определен прекурзор од членот 3 на овој закон согласно со прописите за превоз на опасни материи.

Трошоците за преземањето на посебни мерки на безбедност од ставот 1 на овој член паѓаат на товар на операторот.

Член 17

Барањето за издавање на дозвола за увоз, извоз, транзит и/или транспорт се одбива ако:

1) надлежен орган утврдил дека кон барањето се доставени лажни или неточни податоци и

2) кон барањето не е приложена дозвола за увоз од земјата која е претставена како крајна дестинација, ако таква дозвола е предвидена во земјата каде што се врши извозот.

Член 18

Дозволите за увоз, извоз, транспорт и транзит се доставуваат и до царинските органи при поднесувањето на царинската декларација.

Еден примерок од дозволите од ставот 1 на овој член ја придружува пратката се до царинската испостава на местото за влез и/или излез на прекурзорот од царинското подрачје на земјата.

Царинската испостава ја потврдува реализираноста на дозволата со ставање на свој печат пред истата да биде вратена до надлежниот орган што ја издал.

Член 19

Министерството за здравство пред да издаде дозвола за извоз на прекурзор од членот 3 на овој закон, до надлежниот орган во државата на чија територија треба да се извезе прекурзорот треба да ги достави следниве информации:

- име и адреса на извозникот, увозникот и други оператори вклучени во извозните операции или превозот, како и крајниот корисник доколку е познат;

- име на прекурзорот како што е наведено во членот 3 од овој закон;

- количината и масата на прекурзорот, односно ако се работи за смеса количината и масата на прекурзорот во неа со име како што е наведено во членот 3 од овој закон и

- податоци за транспортот: очекувано време на испорака, царинарница каде што се очекува да се спроведе царинската постапка, како и маршрутата доколку е позната.

Податоците од ставот 1 на овој член се деловна тајна. Листата на земји кои бараат да бидат известени за планираниот извоз на прекурзорите од членот 3 на овој закон на нивна територија се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Член 20

Дозволите за увоз, извоз, транспорт и транзит Министерството за здравство може да ги укине или поништи врз основа на документ од надлежен орган дека прекурзорите можат да бидат употребени за недоволно производство на наркотични средства или психотропни супстанции.

Член 21

Министерството за здравство води регистар на правните лица што вршат производство и/или промет на прекурзори кој особено содржи вид и количина на прекурзорот и име на операторот.

Содржината и начинот на водењето на регистарот од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за здравство.

Член 22

Министерството за здравство во следењето на прометот и производството на прекурзори и заради спречување на нелегалното производство и промет, соработува со надлежните органи за внатрешни работи и царинските служби, како и со Меѓународниот орган за контрола на наркотични средства и со други органи и институции во функција на реализација на обврските преземени со меѓународните договори.

IV. НАДЗОР

Член 23

Надзор над примената на овој закон и прописите донесени врз основа на него врши Министерството за здравство.

Инспекциски надзор над спроведувањето и примената на овој закон и прописите донесени врз основа на него во однос на производството и прометот на прекур-

зори распоредени согласно со прописите за отрови во групата на отрови и/или други прекурзори од членот 3 на овој закон, врши Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

Инспекциски надзор над спроведувањето и примената на овој закон и прописите донесени врз основа на него во однос на производството и прометот на прекурзори кои претставуваат фармаколошки активни супстанции што се користат за производство на лекови вршат инспекторите за лекови.

Инспекциски надзор над спроведувањето и примената на овој закон и прописите донесени врз основа на него во однос на заштитата на човековата околина врши Државниот инспекторат за животна средина.

Член 24

Државните санитарни и здравствени инспектори, инспекторите за лекови и инспекторите за животна средина при вршење на инспекцискиот надзор преземаат мерки и постапки пропишани со прописите за санитарниот и здравствениот инспекторат, за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала и за заштита и унапредување на животната средина и природата.

Член 25

Ако одобрението за вршење на промет со прекурзори биде одземено или при инспекциски надзор биде покрената постапка за изрекување на мерка забрана за вршење на дејност, државниот санитарен и здравствен инспектор и инспекторот за лекови може времено да одземе и нареди сместување на прекурзорите во простор кај друг оператор кој ги исполнува условите пропишани со овој закон, како мерка на безбедност до донесување на судска одлука.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Со парична казна од 150.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако:

- 1) привремено чува и царински складира прекурзори (член 7);
- 2) врши промет со прекурзори без одобрение од Министерството за здравство (член 8 став 1);
- 3) не ја преотстапи преостанатата количина на прекурзорот на правно лице кое има одобрение за работа со прекурзори (член 9 став 2);
- 4) не пријави промена по однос на просторот, опремата и кадарот (член 10 став 2);
- 5) не ги означи прекурзорите со имињата од членот 3 на овој закон и/или не ги примени одредбите за означување, предупредување и известување од прописите за промет со отрови (член 13) и
- 6) врши увоз, извоз, транспорт и транзит на прекурзори од членот 3 на овој закон без дозвола од Министерството за здравство (член 14 став 1).

За дејството од ставот 1 на овој член на правното лице ќе се изрече и мерка на безбедност забрана за вршење на определена дејност во траење од шест месеца до две години.

За дејството од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок одговорното лице во правното лице со парична казна од 40.000 до 50.000 денари и ќе се изрече мерка на безбедност забрана за вршење на должност во траење од три месеца до една година.

Член 27

Со парична казна од 80.000 до 200.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако:

- 1) не води евиденција за количините на произведени прекурзори, количините на продадените прекурзори на домашен и надворешен пазар и податоци за купувачот и на надлежните органи не им овозможи увид во евиденцијата и документација (член 5 ставови 1 и 2);
- 2) не води евиденција за сите активности поврзани со увозот, извозот, транспортот и транзитот и за тоа не поседува документација (член 11 став 1);
- 3) не ја чува документацијата од членот 11 на овој закон најмалку пет години од денот на нејзиното издавање и не овозможи увид во истата на надлежните органи (член 11 став 4);

4) не го извести Министерството за здравство за невообичаена нарачка и трансакција на прекурзори или која наведува дека увезените, односно извезените количини ќе бидат пренасочени за нелегална трговија со опojни дроги и психотропни супстанции (член 12 став 1) и

5) на барање на Министерството за здравство не достави извештај за прометот со прекурзори (член 12 став 2).

За дејството од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во правно лице со парична казна од 20.000 до 40.000 денари.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Правните лица кои вршат промет со отрови, до денот на влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да вршат промет со прекурзори наведени во членот 3 од овој закон до усогласувањето на нивната работа со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него.

Правните лица од ставот 1 на овој член се должни да ја усогласат својата работа во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Правните лица од ставот 1 на овој член се должни да поднесат барање за издавање на одобрение за вршење на промет со прекурзори во рокот од ставот 2 на овој член.

Ако правното лице не поднесе барање согласно со ставот 3 на овој член ќе се смета дека нема одобрение за вршење на промет со прекурзори согласно со овој закон.

Член 29

Министерството за здравство прописите предвидени со овој закон ќе ги донесе најдоцна во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 30

Нерешените барања за увоз, извоз, транспорт или транзит на прекурзори поднесени пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се решат согласно со одредбите на овој закон.

Член 31

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I PËR PREKURSOË

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Me këtë ligj rregullohet sistemi për përcjelljen dhe kontrollimin e prodhimit dhe qarkullimit të prekursorëve me qëllim të ndalimit të keqpërdorimit të prekursorëve për prodhimtari jolegale të drogave dhe substancave psikotropike, si dhe për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes së ambientit jetësor nga ndikimi i dëmshëm i prekursorëve.

Neni 2

Shprehje të caktuara të përdorura në këtë ligj kanë këtë domethënie:

- a) "Prekursor" është substancë e klasifikuar, e theksuar në nenin 3 të këtij ligji, përzierjet që i përmbajnë këto substanca, si dhe prodhimet me prejardhje natyrore, prej të cilave prekursorët ekstrahohen lehtë, ku nuk hyjnë barnat, preparatet farmaceutike ose preparate tjera që përmbajnë prekursorë të përbëra në mënyrë që ato të mos mund të përdoren lehtë ose të ekstrahohen (tërhiqen) në mënyrë të lehtë, të thjeshtë dhe me levërdi ekonomike;
- b) "Prodhimtari" është përgatitja, punimi, përpunimi dhe paketimi dhe/ose depozitimi i prekursorëve;
- c) "Qarkullim" është eksporti, importi, transporti, transiti, depozitimi, shitja dhe/ose manipulimi me prekursorë;
- d) "Import" është futja fizike e prekursorit në vend;
- d) "Eksport" është nxjerrja fizike e prekursorit nga vendi;
- dh) "Transit" është transporti i prekursorëve ndërmjet vendeve të treta nëpërmjet territorit të Republikës së Maqedonisë, pa kurrëfarë ngarkimi, shkarkimi ose zëvendësimi të ngarkesës;

e) "Transport" është bartje e prekursorit nëpër territorin e Republikës së Maqedonisë;

ë) "Operator" është çdo person juridik i inkuadruar në prodhimin, depozitimin, përpunimin, qarkullimin ose distribuimin e prekursorëve në Republikën e Maqedonisë ose që kryen aktivitete tjera lidhur me eksportin, importin, transitin e prekursorëve dhe ndërmjetësimin tregtar me prekursorë, si dhe çdo person fizik ose juridik që përgatit dokumentacionin doganor;

f) "Pranues i fundit" është çdo person juridik ose fizik, të cilit i dërgohen prekursorët në vend që është destinacioni i fundit. Ky person mund të jetë i ndryshëm nga shfrytëzuesi i fundit;

g) "Organ ndërkombëtar për kontrollimin e mjeteve narkotike" është Bordi Ndërkombëtar për Kontrollimin e Drogës (INCB), i themeluar me Konventën për mjete narkotike në vitin 1961 dhe Aneks protokollin e vitit 1972.

Neni 3

Prekursorët, në pajtim me marrëveshjet ndërkombëtare, standardet dhe normativat e ratifikuara ndërkombëtare, ndahen në tri kategori:

1) Në kategorinë e parë bëjnë pjesë substancat:

- 1-Fenil-2Propanon (1-Phenyl-2Propanon) që mund të shënohet si Fenilacetone (Phenylacetone);
- N-acid acetilantranilik (N-acidi acetylantranilik) që mund të shënohet edhe si 2-Acid acetamidobenzoik (2-Acetamidobenzoic acid);
- Isosafrol (cis dhe trans) (Isosafrol (cis + trans));
- 3,4-Metilendioksfenilpropanon (3,4 Methylenedioxyphenylpropane-2-on) që mund të shënohet edhe si 1-(1,3 Benzodioxol-5-yl) propan-2-one);
- Piperonal (Piperonal);
- Safrol (Safrol);
- Efedrin (Ephedrine);
- Pseudoefedrin (Pseudoephedrine);
- Norefedrin (Norephedrine);
- Ergometrin (Ergometrine);
- Ergotamin (Ergotamine);
- Acidi lisergjik (Lysergic acid); dhe
- kripërat e substancave që përmenden në këtë kategori kur është i mundshëm ekzistimi i atyre kripërave.

2) Në kategorinë e dytë bëjnë pjesë substancat:

- Anhidridi i acidit acetik (Acetic anhydride);
- Acidi fenilacetik (Phenylacetic acid);
- Acidi antranilik (Anthranilic acid);
- Kalium permanganati (Pottasium permanganate);
- Piperidini (Piperidine); dhe
- Kripërat e substancave që përmenden në këtë kategori kur është i mundshëm ekzistimi i atyre kripërave.

3) Në kategorinë e tretë bëjnë pjesë substancat:

- Acidi hidroklorik (Hydrochloric acid) që mund të shënohet si Kloridi hidrogjenik (Hydrogen chloride);
- Acidi sulfurik (Sulphuric acid);
- Tolueni (Toluene);
- Etil eteri (Ethyl ether) i cili mund të jetë i shënuar si Dietil eter (Diethyl ether);
- Aceton (Acetone); dhe
- Metil etil ketoni (Methylethylketone) (MEK) që mund të shënohet si Butanoni (Butanone).

Prekursorët nga paragrafi 1 pika 2), alinetë 1, 2 dhe 4 dhe pika 3), alinetë 1, 2, 3, 4 dhe 5 të këtij neni, radhiten edhe në grupin e helmeve sipas rregullave për helmet.

II. PRODHIMI

Neni 4

Operatorët që bëjnë prodhimin e prekursorëve të cilat janë radhitur në pajtim me dispozitat për helme në grupin e helmeve dhe/ose prodhimin e prekursorëve të tjerë nga neni 3 të këtij ligji, lidhur me kushtet kadrovike, teknike dhe sanitaro-higjienike duhet t'i plotësojnë kushtet e përcaktuara me dispozitat për prodhimin e helmeve.

Operatorët që bëjnë prodhimin e prekursorëve të kategorisë së parë nga neni 3 i këtij ligji dhe të cilat përfaqësojnë substanca aktive farmakologjike që përdoren

për prodhimin e barnave, duhet t'i plotësojnë kushtet për prodhimin e barnave të përcaktuara me dispozitat për barnat.

Neni 5

Operatorët që bëjnë prodhimin e prekursorëve janë të obliguar të mbajnë evidencë për sasitë e prekursorëve të prodhuar, sasitë e prekursorëve të shitur në tregun e brendshëm dhe të jashtëm, si dhe të dhënat për blerësin.

Operatorët që bëjnë prodhimin e prekursorëve janë të obliguar që organeve kompetente t'u mundësojnë shikim në evidencën dhe dokumentacionin nga paragrafi 1 i këtij neni.

Përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës nga paragrafi 1 i këtij neni i rregullon ministri i Shëndetësisë.

III. QARKULLIMI

Neni 6

Operatorët që bëjnë qarkullimin me prekursorë të cilët janë të radhitur në përputhje me dispozitat për helme në grupin e helmeve dhe/ose qarkullimin e prekursorëve tjerë nga neni 3 i këtij ligji, në lidhje me kushtet për hapësirë, pajisje dhe kuadër, duhet t'i plotësojnë kushtet e përcaktuara me dispozitat për qarkullim me helme.

Operatorët që bëjnë qarkullimin me prekursorë që përfaqësojnë substanca aktive farmakologjike të cilat përdoren për prodhimin e barnave, duhet t'i plotësojnë kushtet për qarkullim me barna me shumicë, të përcaktuara me dispozitat për barna.

Neni 7

Prekursorët nuk guxojnë të ruhen përkohësisht dhe të vendosen në depotë doganore në suaza të veprimeve që udhëhiqen në përputhje me dispozitat doganore.

Neni 8

Operatori nga neni 6 i këtij ligji mund të bëjë qarkullim me prekursorë vetëm pas marrjes së lejes për qarkullim me prekursorë nga Ministria e Shëndetësisë.

Leja nga paragrafi 1 i këtij neni lëshohet me kërkesën e personit juridik i cili do të bëjë qarkullimin me prekursorë, për prekursorë të caktuar saktësisht për periudhën prej pesë vjetësh.

Leja nga paragrafi 1 i këtij neni lëshohet pas kontrollimit paraprak të gjendjes sipas kushteve për kryerjen e qarkullimit të helmeve ose qarkullimit të barnave me shumicë.

Përmbajtjen e kërkesës dhe të lejes, si dhe mënyrën e dhënies së lejes i përcakton ministri i Shëndetësisë.

Kërkesa për ripërtëritjen e lejes dorëzohet së paku gjashtë muaj para skadimit të afatit të lejes paraprake.

Neni 9

Me kërkesën e operatorit, leja nga neni 8 paragrafi 1 i këtij ligji mund të suprimohet edhe para skadimit të afatit për të cilin është dhënë.

Operatori nga paragrafi 1 i këtij neni është i obliguar që pas informimit paraprak me shkresë të Ministrisë së Shëndetësisë, sasinë e mbetur të prekursorëve t'ia lëshojë personit juridik i cili ka leje për punë me prekursorë.

Neni 10

Leja për kryerjen e qarkullimit me prekursorë mund të suprimohet edhe para skadimit të afatit për të cilin është dhënë, nëse:

1) operatori nuk e plotëson njërin prej kushteve nga neni 6 i këtij ligji, dhe

2) operatorit me aktgjykim të plotfuqishëm i është shqiptuar masa për siguri ndalim për kryerjen e veprimtarisë.

Operatori që bën qarkullim me prekursorë është i obliguar që çdo ndryshim në lidhje me hapësirën, pajisjen dhe kuadrin ta paraqesë në Ministrinë e Shëndetësisë menjëherë pas ndryshimit.

Neni 11

Operatorët që bëjnë qarkullim me prekursorë janë të obliguar të mbajnë evidencë për të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me importin, eksportin, transportin dhe transitin dhe për të, të posedojnë dokumentacionin.

Dokumentet komerciale siç janë faturat, fletëngarkesat, dokumentet e doganës, dokumentet për transport dhe dokumentet ekspeduese, duhet të përmbajnë të dhëna për:

emrin e prekursorit siç është theksuar në nenin 3 të këtij ligji; sasinë dhe masën e prekursorëve dhe nëse bëhet fjalë për përzierjet, sasia dhe masa e secilit prekursor veçmas në përzierjen; emri dhe adresa e importuesit, eksportuesit, shpërndarësit dhe shfytëzuesit final.

Deklarata për dedikimin konkret të prekursorit që e jep shfytëzuesi i fundit, është pjesë përbërëse e dokumentacionit nga paragrafi 1 i këtij neni.

Operatori që bën qarkullim me prekursorë është i obligueshëm që ta ruajë dokumentacionin së paku pesë vjet nga dita e dhënies së saj dhe t'u mundësojë shikim në të njëjtën organeve kompetente.

Neni 12

Operatorët janë të obligueshëm me shkrim ta lajmërojnë Ministrinë e Shëndetësisë për secilën porosi të jashtëzakonshme, transakcion që ka të bëjë me prekursorë, e cila tregon se sasinë e importuara, përkatësisht sasinë e eksportuara mund të riorientohen për tregti jolegale me helme dehëse dhe substanca psikotrope.

Operatorët janë të obliguar që me kërkesën e Ministrisë së Shëndetësisë të japin raporte me shkrim për qarkullimin me prekursorë.

Neni 13

Operatori që bën prodhim dhe/ose qarkullim me prekursorë, është i obliguar t'i shënojë prekursorët me emra në përputhje me nenin 3 të këtij ligji.

Për prekursorët e radhitur në grupin e helmeve në përputhje me dispozitat për helmet, zbatohen edhe dispozitat për shënimin, paralajmërimin dhe lajmërimin e rregullave për qarkullim me helme.

Neni 14

Operatorët mund të bëjnë importin, eksportin, transportin dhe transitin e prekursorëve nga neni 3 i këtij ligji, vetëm në bazë të lejes së dhënë nga Ministria e Shëndetësisë.

Leja nga paragrafi 1 i këtij neni jepet me kërkesën me shkrim të operatorit në afat prej 15 ditësh nga dita e kompletimit të dokumentacionit.

Me përjashtim nga paragrafi 2 i këtij neni, leja mund të jepet në afat prej 30 ditësh nga dita e kompletimit të dokumentacionit, nëse mund të bëhet kontrollimi plotësues i të dhënave në dokumentacion.

Përmbajtja e kërkesave dhe formularëve të lejeve nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, i rregullon ministri i Shëndetësisë.

Neni 15

Operatori është i obliguar që kërkesës për dhënie e lejes për eksport, t'i bashkangjesë edhe lejen për import nga vendi i cili është paraqitur si destinim i fundit, nëse leja e tillë është paraparë në vendin ku bëhet eksporti.

Neni 16

Ministria e Shëndetësisë mund të urdhërojë edhe marrjen e masave të veçanta të sigurisë gjatë transportit dhe transitit të ndonjë prekursori të caktuar nga neni 3 i këtij ligji në përputhje me rregullat për transportin e materieve të rrezikshme.

Shpenzimet për masat e veçanta të sigurisë nga paragrafi 1 i këtij neni bien në barrë të operatorit.

Neni 17

Kërkesa për dhënie e lejes për import, eksport, transit dhe/ose transport refuzohet, nëse:

- 1) organi kompetent ka vërtetuar se me kërkesën janë dorëzuar të dhëna të pasakta ose të rrejshme, dhe
- 2) kërkesës nuk i është bashkangitur leja për import nga vendi që është prezentuar si destinacion i fundit, nëse leja e tillë është paraparë në vendin ku bëhet eksporti.

Neni 18

Lejet për import, eksport, transport dhe transit u dorëzohen edhe organeve doganore gjatë parashtimit të deklaratës doganore.

Një ekzemplar i lejeve nga paragrafi 1 i këtij neni e shoqëron dërgesën të filiala doganore në vendin për hyrje dhe/ose dalje të prekursorit nga territori doganor i vendit.

Filiala doganore vërteton realizueshmërinë e lejes me vënien e vulës së saj para se e njëjta të kthehet tek organi kompetent që e ka lëshuar.

Neni 19

Ministria e Shëndetësisë para se të lëshojë leje për eksport të prekursorit nga neni 3 i këtij ligji, organit kompetent të shtetit në territorin e të cilit duhet të eksportohet prekursori, duhet t'i dorëzojë informatat vijuese:

- emrin dhe adresën e eksportuesit, importuesit dhe operatorëve tjerë të inkuadruar në operacionet eksportuese ose transportit, si dhe shfytëzuesin e fundit në qoftë se është i njohur;

- emri i prekursorit siç është cekur në nenin 3 të këtij ligji;

- sasia dhe masa e prekursorit, përkatësisht nëse bëhet fjalë për përzierje, sasia dhe masa e prekursorit në të emër siç është cekur në nenin 3 të këtij ligji; dhe
- të dhënat për transportin: koha e planifikuar e dorëzimit, dogana ku pritet të zbatohet procedura doganore, si dhe marshuta në qoftë se është e njohur.

Të dhënat nga paragrafi 1 të këtij neni janë sekret afarist.

Lista e shteteve që kërkojnë të jenë të informuar për eksportin e planifikuar të prekursorëve nga neni 3 i këtij ligji në territorin e tyre do të shpallet në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 20

Lejet për import, eksport, transport dhe transit, Ministria e Shëndetësisë mund t'i shfuqizojë ose anulojë në bazë të dokumentit të organit kompetent se prekursorët mund të përdoren për prodhim të paligjshëm të mjeteve narkotike ose të substancave psikotrope.

Neni 21

Ministria e Shëndetësisë mban regjistër të personave juridik që bëjnë prodhimin dhe/ose qarkullimin e prekursorëve, i cili në mënyrë të veçantë përmban llojin dhe sasinë e prekursorit dhe emrin e operatorit.

Përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit nga paragrafi 1 i këtij neni e përcakton ministri i Shëndetësisë.

Neni 22

Ministria e Shëndetësisë gjatë përcjelljes së qarkullimit dhe prodhimit të prekursorëve dhe për parandalimin e prodhimit dhe qarkullimit ilegal, bashkëpunon me organet kompetente për punë të brendshme dhe shërbimet doganore, si dhe me organin ndërkombëtar për kontrollin e mjeteve narkotike dhe me organe dhe institucione tjera në funksion të realizimit të obligimeve të marra me marrëveshjet ndërkombëtare.

IV. MBIKËQYRJA

Neni 23

Mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji dhe dispozitave të miratuara në bazë të tij e bën Ministria e Shëndetësisë.

Mbikëqyrjen inspektuese të realizimit dhe zbatimit të këtij ligji dhe rregullave të miratuara në bazë të tij, lidhur me prodhimin dhe qarkullimin e prekursorëve të radhitura në përputhje me rregullat për helme në grupin e helmeve dhe/ose prekursorëve tjerë nga neni 3 i këtij ligji, e bën Inspektorati shtetëror sanitaro-shëndetësor.

Mbikëqyrjen inspektuese të realizimit dhe zbatimit të këtij ligji dhe rregullave të miratuara në bazë të tij lidhur me prodhimin dhe qarkullimin e prekursorëve të cilat paraqesin substanca aktive farmakologjike që shfrytëzohen për prodhimin e barnave, e bëjnë inspektorët për barna.

Mbikëqyrjen inspektuese mbi realizimin dhe zbatimin e këtij ligji dhe rregullave të miratuara në bazë të tij, lidhur me mbrojtjen e mjedisit njerëzor, e bën Inspektorati shtetëror i mjedisit jetësor.

Neni 24

Inspektorët sanitar shtetërorë dhe shëndetësor, inspektorët për barna dhe inspektorët e mjedisit jetësor gjatë zbatimit të mbikëqyrjes inspektuese, ndërmarrin masa dhe procedura të caktuara sipas rregullave të inspektoratit shëndetësor dhe sanitar për barnat, mjetet ndihmëse shëruese, rekuizite mjekësore dhe për mbrojtjen natyrës dhe përmirësimin e mjedisit jetësor.

Neni 25

Nëse леја пѐр qarkullim me prekursorѐ merret, osѐ gјatѐ mbikѐqyrјes inspektuese ndѐrmerret procedurѐ pѐr shqiptimin e masѐs - ndalim pѐr kryerјen e veprimtarisѐ, Inspektori shtetѐror sanitar dhe shѐndetѐsor dhe inspektori pѐr barna pѐrkohѐsisht mund tѐ marrѐ dhe tѐ urdhѐrojѐ vendosјen e prekursorѐve nѐ hapѐsirѐn e ndonјѐ operatori tјetѐr, i cili i pѐrmbush kushtet e pѐrcaktuara me kѐtѐ ligj, si masѐ pѐr siguri deri nѐ marrјen e vendimit gјyqѐsor.

V. DISPOZITAT NDѐSHKUESE

Neni 26

Me dѐnim me para prej 150.000 denarѐ deri nѐ 300.000 denarѐ do tѐ dѐnohet pѐr kundѐrvajtјe personi juridik, nѐse:

1) pѐrkohѐsisht ruan dhe deponon prekursorѐt nѐ doganѐ (neni 7);

2) bѐn qarkullim me prekursorѐ pa leje nga Ministria e Shѐndetѐsisѐ (neni 8 paragrafi 1);

3) nuk ia lѐshon sasinѐ e mbetur tѐ prekursorѐve personit juridik qѐ ka leje pѐr punѐ me prekursorѐ (neni 9 paragrafi 2);

4) nuk paraqet ndryshimin lidhur me hapѐsirѐn, pajisјen dhe kuadrin (neni 10 paragrafi 2);

5) nuk i shѐnon prekursorѐt me emra nga paragrafi 3 nga ky ligj dhe /ose nuk i zbaton dispozitat pѐr shѐnimin, paralajmѐrimin dhe informin me dispozitat pѐr qarkullim me helme (neni 13);

6) bѐn eksportin, importin, transportin dhe transitin e prekursorѐve nga neni 3 i kѐtij ligji pa lejen e Ministrisѐ sѐ Shѐndetѐsisѐ (neni 14 paragrafi 1).

Pѐr veprim nga paragrafi 1 i kѐtij ligji, personit juridik do t'i shqiptohet edhe masa e sigurisѐ ndalim i kryerјes sѐ veprimtarisѐ sѐ caktuar nѐ kohѐzgjatјe prej gјashtѐ muajve deri nѐ dy vјet.

Pѐr veprim nga paragrafi 1 i kѐtij ligji do tѐ dѐnohet pѐr kundѐrvajtјe personi pѐrgјegјѐs nѐ person juridik me dѐnim me para prej 40 000 deri nѐ 50 000 denarѐ dhe do tѐ shqiptohet masa e sigurisѐ - ndalim i kryerјes sѐ detyrѐs nѐ kohѐzgjatјe prej tre muajsh deri nѐ nјѐ vit.

Neni 27

Me dѐnim me para prej 80 000 denarѐ deri nѐ 200 000 denarѐ do tѐ dѐnohet pѐr kundѐrvajtјe personi juridik, nѐse:

1) nuk mban evidencѐ pѐr sasinѐ e prekursorѐve tѐ prodhuar, sasinѐ e prekursorѐve tѐ shitur nѐ tregun e brendshѐm dhe tѐ jashtѐm dhe tѐ dhѐna pѐr blerѐsin dhe nѐse oganeve kompetente nuk u mundѐson shikim nѐ evidencѐ dhe dokumentacion (neni 5 paragrafi 1 dhe 2);

2) nuk mban evidencѐ pѐr tѐ gјitha aktivitetet lidhur me importin, eksportin, transportin dhe transitin dhe pѐr atѐ nuk posedon dokumentacion (neni 11 paragrafi 1);

3) nuk e ruan dokumentacionin nga neni 11 i kѐtij ligji sѐ paku pesѐ vјet nga dita e lѐshimit tѐ tij dhe nuk mundѐson shikim pѐr tѐ nјѐjtѐn nѐ organet kompetente (neni 11 paragrafi 4);

4) nuk e informon Ministrinѐ e Shѐndetѐsisѐ pѐr porosinѐ e jashtѐzakonshme dhe transakcionin e prekursorѐve ose e cila pѐrmend se sasinѐ e importuara ose tѐ eksportuara do tѐ riorientohen pѐr tregti jolegale tѐ drogave dehѐse dhe substancave psikotropike (neni 12 paragrafi 1); dhe

5) me kѐrkесѐ tѐ Ministrisѐ sѐ Shѐndetѐsisѐ nuk paraqet raport pѐr qarkullimin me prekursorѐ (neni 12 paragrafi 2).

Pѐr veprim nga paragrafi 1 i kѐtij neni do tѐ dѐnohet pѐr kundѐrvajtјe edhe personi pѐrgјegјѐs nѐ personin juridik me dѐnim me para prej 20 000 denarѐ deri nѐ 40 000 denarѐ.

VI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PѐRFUNDIMTARE

Neni 28

Personat juridik qѐ kryejnѐ qarkullim me helme, deri nѐ ditѐn e hyrјes nѐ fuqi tѐ kѐtij ligji, vazhdojnѐ tѐ kryejnѐ qarkullimin me prekursorѐt e pѐrmendur nѐ nenin 3 tѐ kѐtij ligji deri nѐ harmonizimin e punѐs sѐ tyre me dispozitat e kѐtij ligji dhe rregullave tѐ miratuara nѐ bazѐ tѐ tij.

Personat juridik nga paragrafi 1 i kѐtij neni, janѐ tѐ obliguar ta harmonizojnѐ punѐn e tyre nѐ afat prej gјashtѐ muajsh nga dita e hyrјes nѐ fuqi tѐ kѐtij ligji.

Personat juridik nga paragrafi 1 i kѐtij neni, janѐ tѐ obliguar tѐ paraqesim kѐrkесѐ pѐr lѐshimin e lejeve pѐr kryerјen e qarkullimit me prekursorѐ nѐ afatin nga paragrafi 2 i kѐtij neni.

Nѐse personi juridik nuk paraqet kѐrkесѐ nѐ pajtim me paragrafin 3 tѐ kѐtij neni, do tѐ konsiderohet se nuk ka leje pѐr kryerјen e qarkullimit me prekursorѐ nѐ pajtim me kѐtѐ ligj.

Neni 29

Ministria e Shѐndetѐsisѐ do t'i miratojѐ dispozitat e parapara me kѐtѐ ligj mѐ sѐ voni nѐ afat prej tre muajsh, nga dita e hyrјes nѐ fuqi tѐ kѐtij ligji.

Neni 30

Kѐrkесat e pazgjидhura tѐ dѐrguara pѐr eksport, import, transport ose transit tѐ prekursorѐve tѐ paraqitura para ditѐs sѐ hyrјes nѐ fuqi tѐ kѐtij ligji, do tѐ zgјidhen nѐ pajtim me dispozitat e kѐtij ligji.

Neni 31

Ky ligj hyn nѐ fuqi ditѐn e tetѐ nga dita e shpallјes nѐ "Gazetѐn zyrtare tѐ Republikѐs sѐ Maqedonisѐ".

622.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПРОТИВ ОГРАНИЧУВАЊАТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот против ограничувањата на конкуренцијата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јуни 2004 година.

Бр. 07-2486/1
9 јуни 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПРОТИВ ОГРАНИЧУВАЊАТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Член 1

Во Законот против ограничувањата на конкуренцијата ("Службен весник на Република Македонија" број 80/99 и 29/2002) во членот 75 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

"(4) Во оцена на облиците на спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата кои можат да имаат влијание на трговијата меѓу Република Македонија и Европските заедници, Монополската управа согласно со членот 69 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки ("Службен весник на Република Македонија" број 28/2001 - Меѓународни договори), со сите измени и дополнувања, на соодветен начин ќе ги применува критериумите кои произлегуваат од правилната примена на правилата за конкуренција во Европските заедници."

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT KUNDËR KUFIZIMEVE
TË KONKURENCËS

Neni 1

Në Ligjin kundër kufizimeve të konkurrencës ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 80/99 dhe 29/02) në nenin 75 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Në vlerësim të llojeve të pengimit, kufizimit ose prishjes së konkurrencës të cilat mund të kenë ndikim në tregti ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkësisë Evropiane, Drejtoria e Monopolit në pajtim me nenin 69 nga Marrëveshja për stabilizim dhe asocim ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkësisë Evropiane dhe vendet e saja anëtare ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 28/2001 – Marrëveshjet ndërkom-bëtare), me të gjitha ndryshimet dhe plotësimet, në mënyrë adekuate do t'i zbatojë kriteret të cilat dalin nga zbatimi i drejtë i rregullave për konkurrencë në Bashkësitë Evropiane."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

623.

Vрз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 14.06.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 19,154
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 18,972
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 19,396
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 17,813
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 17,840
г) Мазут	ден/кг
- М - 1 (М)	до 10,674
- М - 2	до 10,648

2. Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 56,50
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 53,00
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 53,50
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 40,00
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 29,00
г) Мазут	ден/кг
- М - 1 (М)	до 13,185
- М - 2	до 13,155

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	25,127
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	22,343
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	22,343
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	12,485
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,136
г) Мазут	ден/кг
- М - 1 (М)	0,100
- М - 2	0,100

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 3,20
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 3,20
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 3,20
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 3,20
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 3,20
г) Мазут	ден/кг
- М - 1 (М)	до 0,40
- М - 2	до 0,40

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 15.06.2004 година.

Бр. 02-498/1
14 јуни 2004 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.